

CEMENTARNICA “USJE” AD - SKOPJE

Separate Statutory Financial Statements

31 December 2015

Contents

SEPARATE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME	4
SEPARATE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	5
SEPARATE STATEMENTS OF CASH FLOWS	6
SEPARATE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY	7
2.1 Basis of preparation.....	8
2.2 Summary of significant accounting policies	9
3. Revenue and expenses.....	23
4. Income tax expense	28
5. Earnings per share (EPS).....	29
6. Property, plant and equipment.....	29
7. Investment property.....	30
8. Exploration and evaluation assets	32
9. Inventories	33
10. Trade and other receivables.....	33
11. Cash and cash receivables	34
12. Share capital	34
13. Other reserves.....	35
14. Provision for retirement benefits	35
15. Trade and other payables.....	38
16. Contingences and Commitments.....	38
17. Related party transactions	40
18. Financial risk management objectives and policies	42
19. Events after the reporting period	45

GENERAL INFORMATION

Chief Executive Director

Boris Hrisafov

Registered office

Boris Trajkovski 94
1000 Skopje

Solicitors

Lawyer Office Polenak - external lawyer
Lawyer Office Dimitrov - external lawyer

Bankers

Komercijalna Banka AD - Skopje
Stopanska Banka AD - Skopje
Tutunska Banka AD - Skopje
Alfa Banka AD - Skopje
Ohridska Banka AD - Skopje
ProKredit Banka AD - Skopje
Sparkase Banka Makedonija AD - Skopje
Halkbanka AD - Skopje

Auditors

PricewaterhouseCoopers Revizija DOO - Skopje
Bul. 8 September 16, Hyperium Business Center, 2nd floor,
1000 Skopje
Republic of Macedonia

Independent auditor's report

To the Board of Directors and Shareholders of Cementarnica USje AD - Skopje

We have audited the accompanying separate financial statements of Cementarnica AD – Skopje (the “Company”), which comprise the separate statement of financial position as of 31 December 2015 and the separate statement of comprehensive income, separate statements of changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with accounting standards applicable in Republic of Macedonia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying separate financial statements presents fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 2015, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with accounting standards applicable in Republic of Macedonia.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Annual Report prepared by the Management in accordance with the requirement of the Company Law, article 384.

Management is responsible for the preparation of the Separate Annual Accounts and Annual Report of the Company, which were approved by the Board of Directors of the Company on 25 February 2016.

As required by the Audit Law, we report that the historical information presented in the Annual Report prepared by the Management of the Company in accordance with article 384 of the Company Law is consistent in all material respects with the financial information presented in the Separate Annual Accounts and audited Separate Financial Statements of the Company, as of and for the year ended 31 December 2015.

Ljube Gjorgjevski
General Manager



Ljube Gjorgjevski
Certified Auditor

PricewaterhouseCoopers REVIZIJA DOO - Skopje

08 April 2016
Skopje

SEPARATE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2015

	Notes	2015 MKD'000	2014 MKD'000
Sales	3a	3,823,200	3,896,235
Other revenue	3b	116,071	71,514
Cost of sales	3c	(2,548,749)	(2,255,781)
Gross profit		1,390,522	1,711,968
Other operating income	3d	307,075	37,138
Other operating expenses	3e	(85,213)	(44,705)
Selling and marketing expenses	3f	(26,312)	(25,611)
Administrative expenses	3g	(182,997)	(104,226)
Operating profit		1,403,075	1,574,564
Finance income		9,241	52,334
Finance costs		(17,780)	(2,405)
Net finance income	3h	(8,539)	49,929
Profit before tax		1,394,536	1,624,493
Income tax expense	4	(130,998)	(166,915)
Profit for the year		1,263,538	1,457,578
Other comprehensive income			
<i>Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods:</i>			
Investment Property revaluation surplus	7	-	4,032
Total comprehensive income for the year		1,263,538	1,461,610
Net profit for the period attributable to:			
Equity holder of the ultimate parent		1,198,339	1,382,367
Non- controlling interest		65,199	75,211
		1,263,538	1,457,578
Earnings per share information:			
Basic, profit for the period attributable to ordinary equity holders of the ultimate parent	5	2.24	2.59
Total Comprehensive income for the period attributable to:			
Equity holder of the ultimate parent		1,198,339	1,382,367
Non - controlling interest		65,199	75,211
		1,263,538	1,457,578

**SEPARATE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
at 31 December 2015**

	Notes	2015	2014
		<i>MKD '000</i>	<i>MKD '000</i>
ASSETS			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	6	2,174,937	2,273,230
Investment properties	7	123,919	124,111
Investment in subsidiary		157	157,922
Exploration and evaluation assets	8	19,352	22,617
		<u>2,318,365</u>	<u>2,577,880</u>
Current assets			
Inventories	9	615,688	651,987
Trade and other receivables	10	418,637	369,413
Short term loan		10	-
Income tax receivable		22,335	812
Cash and short term deposits	11	798,435	860,323
		<u>1,855,105</u>	<u>1,882,535</u>
TOTAL ASSETS		<u>4,173,470</u>	<u>4,460,415</u>
EQUITY AND LIABILITIES			
Capital and reserves			
Share capital	12	1,747,730	1,747,730
Retained earnings		1,263,538	1,457,578
Other reserves	13	502,680	677,529
Reinvested profit		152,494	-
		<u>3,666,442</u>	<u>3,882,837</u>
Non -current liabilities			
Provision for retirement benefits	14	57,148	54,190
Provision for rehabilitation of quarries		15,006	8,088
		<u>72,154</u>	<u>62,278</u>
Current liabilities			
Trade and other payables	15	413,877	343,281
Current portion of retirement benefit obligations	14	6,856	6,488
Income tax payable		13,910	163,020
Dividend payable		231	2,511
		<u>434,874</u>	<u>515,300</u>
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		<u>4,173,470</u>	<u>4,460,415</u>

Authorized on behalf of the Board of Directors on 25 February 2016:

Hrisafov Boris

Chief Executive Director



Olivera Vasilkovska

Finance Manager

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

SEPARATE STATEMENT OF CASH FLOWS

For the year ended 31 December 2015

	Notes	2015 MKD'000	2014 MKD'000
Cash flows from operating activities			
Profit before income taxes		1,394,536	1,624,493
<i>Adjustments for:</i>			
(Gain) on disposal of property, plant and equipment		(67)	-
Depreciation of PPE and investment properties		196,194	209,305
Actuarial (gain)/losses, net		10,062	2,996
Interest income		(6,835)	(49,910)
Provision for obsolete inventory		10,921	6,902
Shortage of goods in the warehouse		-	263
Fair value (gain)/losses, net		192	(4,756)
Interest expense and bank charges		5,308	2,405
Income from dividend		(2,406)	-
Write off trade receivables		853	212
NBV of disposed and written off PPE		140	1,522
Income from sale of participation of subsidiaries		(113,872)	-
Income from sold PPE		(159,655)	-
Operating profit before working capital changes		1,335,371	1,793,432
(Increase) / Decrease in trade and other receivables		(49,224)	(64,751)
Decrease / (Increase) in inventories		25,379	(57,285)
Increase / (Decrease) / in trade and other payables		71,000	(27,990)
Cash generated from operations		1,382,526	1,643,406
Interest expense and bank charges paid		(5,308)	(2,405)
Income tax paid		(302,443)	(3,895)
Net cash flows generated from operations		1,074,775	1,637,106
Cash flows from investing activities			
Purchase of property, plant and equipment		(308,943)	(282,703)
Expenditures for exploration and evaluation assets		(3,265)	(1,682)
Proceeds from sale of property, plant and equipment		217,585	-
Proceeds from sale of participation in subsidiaries		430,942	-
Dividend received		2,406	-
Interest income received		6,835	49,910
Loan to associate		(10)	-
Net cash flows generated (used in) investing activities		345,550	(234,475)
Cash flows from financing activities			
Dividends paid to group shareholders		(1,403,501)	(2,632,561)
Dividends paid to minority shareholders		(78,712)	(140,893)
Tax on dividend		-	(308,436)
Net cash flows (used) in financing activities		(1,482,213)	(3,081,890)
Net increase in cash and cash equivalents		(61,888)	(1,679,259)
Cash and cash equivalents at 1 January		860,323	2,539,582
Cash and cash equivalents at 31 December	11	798,435	860,323

The accompanying notes form an integral part of these financial statements⁶

SEPARATE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the year ended 31 December 2015

	<i>Share capital</i> <i>MKD'000</i>	<i>Retained earnings</i> <i>MKD'000</i>	<i>Other Reserves (Note 13)</i> <i>MKD'000</i>	<i>Reinvested profit</i> <i>MKD'000</i>	<i>Total</i> <i>MKD'000</i>
At 1 January 2015	1,747,730	1,457,578	677,529	-	3,882,837
Profit for the year	-	1,263,538	-	-	1,263,538
Other comprehensive income (See note 6)	-	-	-	-	-
Total comprehensive income		1,263,538	-	-	1,263,538
Dividends, net	-	(1,479,933)	-	-	(1,479,933)
Transfer to retained earnings	-	174,849	(174,849)	-	-
Transfer from retained earnings	-	(152,494)	-	152,494	-
At 31 December 2015	1,747,730	1,263,538	502,680	152,494	3,666,442

On 19 May 2015, the General Assemble brought a Decision for distribution of dividend for the year ended 2014 in accordance with the Company Law. The dividend declared was in amount of 1,479,933 thousand denars which consists of 1,305,084 thousand denars profit from 2014 and 174,849 thousand denars legal reserves that exceed the prescribed limit of 10% of the share capital. The remaining profit from 2014 in amount of 152,494 thousand denars was reinvested in order to benefit from the new tax incentives available for such activities.

For the year ended 31 December 2014

	<i>Share capital</i> <i>MKD'000</i>	<i>Retained earnings</i> <i>MKD'000</i>	<i>Other reserves (Note 13)</i> <i>MKD'000</i>	<i>Total</i> <i>MKD'000</i>
At 1 January 2014	1,747,730	3,084,361	673,497	5,505,588
Profit for the year	-	1,457,578	-	1,457,578
Other comprehensive income (See note 7)	-	-	4,032	4,032
Total comprehensive income		1,457,578	4,032	1,461,610
Dividends, net	-	(2,775,925)	-	(2,775,925)
Tax on dividend	-	(308,436)	-	(308,436)
At 31 December 2014	1,747,730	1,457,578	677,529	3,882,837

**NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31 December 2015****1. Corporate information**

Cementarnica “Usje” A.D. - Skopje (“the Company”) is incorporated in the Republic of Macedonia with the registered address at Boris Trajkovski 94, Skopje.

The Company’s main activity is production and trade with cement, masonry cement, ready mix concrete, clinker and other related products. The main activity of the subsidiaries in Kosovo and Bulgaria is support services for sale of cement on Kosovo and Bulgarian market.

The Company is controlled by Titan Cement Netherlands B.V. registered in Netherlands, which has 94.84% shareholding in the Company. The Company’s ultimate parent is Titan Cement Company S.A. - Greece.

Officially starting from 1 July 2013, Cementarnica “Usje” A.D. - Skopje has become a listed company on the Macedonian Stock Exchange (under the sub-segment for mandatory listing). In order not to be created a false picture on the Stock Exchange, the listed companies has continuing obligations to publish all price sensitive information, information necessary for evaluating the current company’s condition.

The number of employees as of 31 December 2015 was 294 (31 December 2014: 306).

The Company financial statements for the year ended 31 December 2015 have been approved for issue by the Board of Directors on 25 February 2016.

2.1 Basis of preparation

The separate financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Company (Official Gazette of Republic of Macedonia 28/04 with amendments 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015 and 192/2015) and Accounting Principles applicable in the Republic of Macedonia (“Macedonian GAAP”), which are in accordance to the new Rulebook of Accounting published on 29 December 2009 (Official Gazette of Republic of Macedonia 159/09 and 164/10) effective from 1 January 2010. This Rulebook comprise the basic text of IFRS's including SIC's and IFRIC's as issued by IASB at 1 January 2009.

In the period as of 31 December 2009 applicable standards were the International Accounting Standards published in Official Gazette of Republic of Macedonia which comprise the following:

- The revisions of International Accounting Standards, IAS 1 to IAS 39 were published on 30 December 2004, previously effective as of 5 November 1999. The effective date for all revised standards is January 1, 2005. In addition, International Accounting Standards, IAS 40 and IAS 41 were published with the effective date 1 January 2005.
- On 10 February 2005 International Financial Reporting Standard 1 was published. The effective date was set to 17 February 2005.
- On 29 December 2005 International Financial Reporting Standards, IFRS 2 to IFRS 7 were published. The effective date was set to 30 December 2005.

**NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31 December 2015****2.1 Basis of preparation (continued)**

The Company's financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for the investment property that have been measured at fair value. The Company's financial statements are presented in Macedonian Denars ("MKD") and all values are rounded to the nearest thousands ('000) except when otherwise indicated.

The Company as of 31 December 2015 has one foreign subsidiary, TROJAN CEM EOOD, Bulgaria with 100% holding. Furthermore, on 28 July 2015, the Company has opened a new warehouse in the village of Orovnik (near Ohrid) for strategic presence of its products in the South Western part of the country.

On 07 December 2015, The Company has sold her 65% of share in Cement Plus for building materials DOO - Kosovo and entire share (100%) in RUDMAK DOOEL export-import Skopje to Sharrcem SH.P.K. Kosovo. Additionally on 07 December 2015, the Company has established a new company for production, trade and services, MILLKO - PCM Dooel Skopje with a contribution in kind, a solid fuel grinding mill and on 14 December, the Company has sold the entire share of MILLKO PCM Dooel Skopje to Sharrcem SH.P.K. Kosovo.

These are Separate Financial statements of the Company in which subsidiary is accounted at cost less any impairment in value.

2.2 Summary of significant accounting policies**a. Investment in subsidiary**

Subsidiaries are all entities over which the Company has the power to govern the financial and operating policies, generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the Company controls another entity.

The cost of an acquisition is measured as the fair value of assets given, equity instruments issued and liabilities incurred or assumed at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition. In the stand alone financial statements of the Company, investment in subsidiaries is presented at cost less any impairment in value. Distributions received in excess of accumulated profits from the investor are regarded as a recovery of investment and are recognized as a reduction of the cost of the investment.

b. Comparatives

In order to provide more relevant information to the readers of the Financial Statements, during 2015 the Company made a change in presentation and classification of certain items in the Statement of Comprehensive Income. Sale of pet coke is classified as sales instead in other revenues as were in 2014 due to the increase in the turnover in 2015 compared to prior periods. Similarly, depreciation has been accordingly reclassified in a Cost of Sales and SGA. Furthermore, income and expenses from use of own products has been netted while discounts are classified as sales instead in other operating expenses. In order to maintain the consistency with the current year presentation, last year comparatives have been adjusted accordingly.

**NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31 December 2015****2.2 Summary of significant accounting policies (continued)****c. Operating segments**

Operating segments are components that engage in business activities that may earn revenues or incur expenses, whose operating results are regularly reviewed by the Management and for which discrete financial information is available. The Management is the person or group of persons who allocates resources and assesses the performance for the entity.

In the Company, the above described functions of the Management are performed by Board of Directors of the Company. The internal reporting within the Company presented to the Board of Directors is on a Company level and as one operating segment. The decisions brought by the Board of Directors are based on received reports presented as one operating segment.

d. Foreign currency translation

Transactions denominated in foreign currencies are recorded, on initial recognition in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction. Monetary items of assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional currency spot rate of exchange ruling at the reporting date. All differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded in the period are recognised as income or expense for the period in which they arise.

The exchange rates used for translation at 31st December 2015 and 31st December 2014 were as follows:

Exchange rate:	31 December 2015	31 December 2014
	MKD	MKD
EUR	61.59	61.48
USD	56.37	50.56

e. Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are stated as follows:

- those assets acquired up to 31 December 1998, the revaluation under the previous GAAP at the date of transition of the Company to IFRS (1 January 2004) was accepted as deemed cost since the revaluation was broadly comparable to depreciated cost under IFRS adjusted to reflect changes in general price index.
- those assets acquired after 31 December 1998 are stated at historical cost, net of accumulated depreciation and / or accumulated impairment loss, if any.

**NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31 December 2015****2.2 Summary of significant accounting policies (continued)****e. Property, plant and equipment (continued)**

Additions are recorded at cost. Cost represents the prices by suppliers together with all costs incurred in bringing new property, plant and equipment into use.

Items of property, plant and equipment that are retired or otherwise disposed of are eliminated from the statement of financial position, along with the corresponding accumulated depreciation. Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount. These are included in the profit or loss.

Depreciation of property, plant and equipment, with exception of quarries, is designed to write off the cost or valuation of property, plant and equipment on the straight-line basis over their estimated useful lives. The principal depreciation rates in use are:

Buildings	2.5 -10%
Equipment	5 - 25%

Land is stated in the statement of financial position at cost less impairment and is not depreciated as it is deemed to have an infinite life, except quarries which are depreciated on a depletion basis. This depletion is recorded as the material extraction process advances based on the unit of production method.

The asset's methods of depreciation, useful lives and residual values are reviewed at each financial year end.

f. Investment property

Investment property, comprising of land, production premises with business offices and construction object - restaurant and cafeteria room, is held for long-term rental yields and is not occupied by the Company. The investment properties are stated at fair value, which reflects the market conditions at the reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are included in the profit or loss in the period in which they arise, including the corresponding tax effect. Fair values are determined based on valuation performed by independent valuer using the income method and the market comparison method as primary valuation methods which are generally accepted in European valuation practice.

Investment properties are derecognized either when they have been disposed of or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in the income statement in the period of de-recognition.

Transfers are made to or from investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use.

If owner-occupied property becomes an investment property, the Company's accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use. Any difference at that date between the carrying amount of the property in accordance with IAS 16 and its fair value is treated in the same way as a revaluation in accordance with IAS 16.

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**g. Exploration and evaluation assets**

Exploration and evaluation expenditure for each area of interest (geographically specific to the concession, permit or mining license granted) is carried forward as an asset if a decision has been made that a mining operation is economically feasible and can be developed for commercial production. At the end of the reporting period, these costs include costs of acquisition of rights to explore. All other exploration and evaluation expenditures are charged to the profit or loss as incurred.

Administrative and general expenses relating to exploration and evaluation activities are expensed as incurred.

h. Financial instruments - initial recognition and subsequent measurement**(i) Financial assets***Initial recognition*

Financial assets within the scope of IAS 39 are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition. All financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

The Company's financial assets include cash and short-term deposits, trade and other receivables, and short term loans.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by IAS 39. Derivatives, including separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit and loss are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in finance income or finance costs in the income statement. The Company has not designated any financial assets upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**h. Financial instruments - initial recognition and subsequent measurement (continued)****(i) Financial assets (continued)****Loans and receivables**

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). The gains and losses are recognized in the income statement in the moment when the loans and receivables are reversed or when the value is decreased due to impairment, and through the amortization process.

Held-to-maturity investments

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as held-to-maturity when the Company has the positive intention and ability to hold it to maturity. After initial measurement, held-to-maturity investments are measured at amortized cost using the effective interest method. This method uses effective interest rate which accurately discounts the estimated future cash flows thought the use full life of the financial asset to net financial value of the financial asset. The gains and losses are recognized in the income statement in the moment when the investments are reversed or when the value is decreased due to impairment, and through the amortization process.

The Company did not have any investments held to maturity during the period ended 31 December 2015 and the year ended 31 December 2014.

Available-for-sale financial investments

Available-for-sale financial investments are non-derivative financial assets which are determinate as available for sales or aren't classified in the previous three categories. After initial measurement, available-for-sale financial investments are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized as other comprehensive income in the available-for-sale reserve until the investment is derecognized, at which time the cumulative gain or loss is recognized in other operating income, or determined to be impaired, at which time the cumulative gain or loss is reclassified to the statement of profit or loss.

The Company did not have any available-for-sale financial investments during the period ended 31 December 2015 and the year ended 31 December 2014.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired; or
- The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**h. Financial instruments - initial recognition and subsequent measurement (continued)****(i) Financial assets (continued)****Impairment of financial assets**

The Company assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated. Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

An impairment loss in respect of financial assets measured at amortized cost is calculated as the difference between its carrying amount, and the present value of the estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate. Individually significant financial assets are tested for impairment on an individual basis. The remaining financial assets are assessed collectively in groups that share similar credit risk characteristics. All impairment losses are recognized in the income statement.

An impairment loss is reversed if the reversal can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognized. For financial assets measured at amortized cost, the reversal is recognized in profit or loss.

(ii) Financial liabilities***Initial recognition***

Financial liabilities within the scope of IAS 39 are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. All financial liabilities are recognized initially at fair value and in the case of loans and borrowings, plus directly attributable transaction costs.

The Company's financial liabilities include trade and other payables.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**h. Financial instruments - initial recognition and subsequent measurement (continued)****(ii) Financial liabilities (continued)**

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by IAS 39. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in profit and loss.

The Company has not designated any financial liabilities upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

Loans and borrowings

After initial recognition, interest bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in profit and loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

i. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined by the weighted average method. The cost of finished goods and work in progress comprises raw materials, direct labour, other direct costs and related production overheads, excluding distribution costs and administrative expenses. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Tools and consumable stores are written-off 100% when consumed.

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**j. Cash and cash equivalents**

Cash and cash equivalents include cash in hand, the giro account and deposits held at call with banks with original maturities of up to three months or less.

k. Share capital

Ordinary shares are classified as equity.

l. Taxation

The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current income tax

In 2014 a new tax regime had become effective according to which the base for income tax computation had been shifted from income “distribution” concept to the profit before taxes. The new CIT Law has been adopted and entered into force on 2 August 2014. It is applicable as of 1 January 2015 for the 2014 profit.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date in the countries where the company and its subsidiaries operate and generate taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax

Starting from 1 January 2014 (as per the new CIT Law enacted on 2 August 2014), deferred income tax is recognised on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised. Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**I. Employee benefits***Pension obligations*

The Company, in the normal course of business, makes payments on behalf of its employees for pensions, health care, employment and personnel tax which are calculated according to the statutory rates in force during the year, based on gross salaries and wages. Food allowances travel expenses and holiday allowances are also calculated according to the local legislation. The Company makes these contributions to the Government's health and retirement funds. The cost of these payments is charged to the profit or loss in the same period as the related salary cost.

The Company does not operate any other pension scheme or post-retirement benefits plan and consequently, has no obligation in respect of pensions.

Termination and retirement benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Company recognises termination benefits when it is demonstrably committed to either terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan without possibility of withdrawal or to provide termination benefits as a result of an offer made to encourage voluntary redundancy.

Pursuant to the Company's signed collective bargaining agreements the Company is obligated to pay retirement benefits in an amount equal to six average republic salaries and between one and three average republic salaries to be paid out as a jubilee anniversary award. The number of average republic salaries for jubilee anniversary awards corresponds to the total number of years of service of the employee as presented in the table below:

Total number of Service Years	Number of Wages
10	1
20	3
30	3
35 (women)	3
40 (men)	3

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the discount rate of the Central Bank of Republic of Macedonia due to the absence of the market of high quality corporate bond or government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability.

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**I. Employee benefits (continued)***Employee's children scholarships*

Starting from 31 December 2009, included in the actuarial calculation of defined benefits are allowances for scholarships of Company employees' children attending graduate or post graduate studies and for deceased employee children that are attending secondary school.

Additional benefits at retirement

Starting from 31 December 2013, the actuarial calculation of defined benefits has been supplement with calculation of the present value of the newly introduced long term benefit for certain category of employees - additional benefits at retirement. The calculation is made on the basis of the average parameters of the mentioned population and total expected amount for payment, delivered by the enterprise.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to profit or loss in the period in which they arise.

m. Provisions

Provisions for environmental restoration, restructuring costs and legal claims are recognised when: the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. The provisions comprise of provision for retirement benefits and provision for rehabilitation of quarries. Provisions are not recognised for future operating losses.

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.

Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to time values is recognized as interest expense.

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**n. Revenue recognition**

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and other sales taxes or duty. The following specific criteria must also be met before revenue is recognized:

Sales of goods

Revenue from the sale of goods is recognised when significant risks and rewards of ownership of the goods are transferred to the buyer.

Rendering of services

Fees from services provided are recognized over the period in which the services are rendered and accepted by the buyer.

Interest income

The interest relates to time deposit are accounted for at the expired date of time deposit.

Rental income

Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on a straight line basis over the lease terms.

o. Leases

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to the profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

p. Dividends distribution

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders.

q. Events after the reporting period

Events after the reporting period, which provide evidence of conditions that exist as of the reporting date, are treated as adjustable events in these financial statements. Those that are indicative of conditions that arose after the reporting date have been treated as non-adjustable events.

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**r. Financial risk management***Accounting estimates and assumptions*

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are addressed below.

Provisions for environmental restoration

Companies that operate quarries and processing sites are required to restore these quarries and processing sites at the end of their producing lives to a condition that is in line with the prevailing environmental legislation of the country in which the Company operates (to restore the land within 3 years after the closure of the mine site), to the level acceptable to the relevant authorities and to the level that is consistent with the Company's environmental policies and practices.

The provision for environmental restoration reflects the present value of the expected future restoration costs that are expected to be incurred for the areas that have been disturbed at the reporting date. The provision is determined as present value of expected future cash outflows to be incurred for sites rehabilitation. This includes determination of the amount based on rehabilitation project, discount rate and expected inflation rates. The provision is re-measured at every reporting date and is adjusted to reflect the present value of the future expenses required to fulfil the obligation.

The present value of estimated restoration costs (that is, original estimation as well as changes in the accounting estimates) are charged to the profit or loss unless they relate to property, plant and equipment that is on the site, in which case the costs are included within property, plant and equipment and depreciated over the useful life of the related item of property, plant and equipment.

Any change in the net present value of the environmental provision due to the passing of time is included in finance costs in the profit or loss.

Pension benefits

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of pension obligations.

2.2 Summary of significant accounting policies (continued)**r. Financial risk management (continued)**

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the discount rate of the Central Bank of Republic of Macedonia due to the absence of the market of high quality corporate bond or government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market.

Fair value of financial instruments

Cash and cash equivalents, trade receivables and other current financial assets mainly have short term maturity. The nominal value less estimated loss due to impairment of assets and payables with maturity less than one year is approximates their fair value.

s. Determination of fair values

A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both financial and non-financial assets and liabilities.. Where applicable, further information about the assumptions made in determining fair values is disclosed in the notes specific to that asset or liability.

2.3 Critical accounting estimates and judgments

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

a. Critical accounting estimates and assumptions

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. The most critical estimates and assumptions are discussed below.

(i) Useful lives of assets

The determination of the useful lives of assets is based on historical experience with similar assets as well as any anticipated technological development and changes in broad economic or industry factors. The appropriateness of the estimated useful lives is reviewed annually, or whenever there is an indication of significant changes in the underlying assumptions.

2.3 Critical accounting estimates and judgments

a. Critical accounting estimates and assumptions

Further, due to the significant weight of depreciable assets in Company's total assets, the impact of any changes in these assumptions could be material to Company's financial position, and results of operations. If depreciation cost is decreased/increased by 1%, this would result in change of annual depreciation expense of approximately 1,962 thousand denars (2014: 2,093 thousand denars).

(ii) Potential impairment of property, plant and equipment and intangibles

The Company is assessing the impairment of identifiable property, plant, equipment and intangibles whenever there is a reason to believe that the carrying value may materially exceed the recoverable amount and where impairment in value is anticipated. The recoverable amounts are determined by value in use calculations, which use a broad range of estimates and factors affecting those.

Among others, the Company typically considers future revenues and expenses, macroeconomic indicators, technological obsolescence, discontinuance of operations and other changes in circumstances that may indicate impairment. If impairment is identified using the value in use calculations, the Company also determines the fair value less cost to sell (if determinable), to calculate the exact amount of impairment to be charged (if any). As this exercise is highly judgmental, the amount of potential impairment may be significantly different from that of the result of these calculations.

(iii) Impairment of trade and other receivables

The Company calculates impairment for doubtful accounts based on estimated losses resulting from the inability of its customers to make required payments as explained in section for financial assets.

(iv) Provisions

Provisions in general are highly judgmental, especially in the cases of legal disputes. The Company assesses the probability of an adverse event as a result of a past event to happen and if the probability is evaluated to be more than fifty percent, the Company fully provides for the total amount of the liability. The Company is rather prudent in these assessments, but due to the high level of uncertainty, in some cases the evaluation may not prove to be in line with the eventual outcome of the case.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31 December 2015

3. Revenue and expenses

a. Sales

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
<i>Gross sales</i>		
Domestic market	2,781,954	2,887,354
Foreign market	1,041,246	1,008,881
	<u>3,823,200</u>	<u>3,896,236</u>
<i>Domestic market</i>		
Income from cement	2,327,779	2,595,688
Pet coke	225,894	141,160
Income from RMC	149,985	84,261
Income from white cement	70,736	52,550
Income from limestone	9,544	12,933
Sand	608	888
Rebates and discounts	(2,592)	(126)
	<u>2,781,954</u>	<u>2,887,354</u>
<i>Foreign market</i>		
Income from cement	515,571	487,630
Pet coke	434,113	513,739
Income from clinker	64,599	-
Income from white cement	41,645	11,876
Income from limestone	10,496	-
Income from sand	685	133
Rebates and discounts	(25,863)	(4,497)
	<u>1,041,246</u>	<u>1,008,881</u>

b. Other revenues

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Transport of cement - intercompany	34,144	15,445
Транспорт of limestone - intercompany	23,429	-
Third part freight	50,303	51,925
Services	7,568	3,748
Additives	627	396
	<u>116,071</u>	<u>71,514</u>

3. Revenues and expenses (continued)

c. **Cost of sales**

	2015	2014
	<i>MKD'000</i>	<i>MKD'000</i>
Distribution expenses	104,482	60,064
Variable costs		
Kiln fuel	488,927	367,162
Electricity	225,638	217,329
Raw materials	114,560	112,993
Other variable cost	107,609	94,356
Admixtures - additives	50,008	26,543
Refractory	39,943	19,478
Provision for rehabilitation of quarries	12,559	-
Grinding media	4,450	6,554
Fuel & oil	778	1,070
Total Variable costs	1,044,472	845,485
Fixed costs		
Salaries & other benefits	243,613	260,981
Third parties fees - contract labour	49,601	57,124
Maintenance & spare parts	46,170	51,643
Other plant utilities	26,510	26,764
Other fixed costs (quality, dispatch, etc.)	47,596	43,397
Lining	4,316	5,122
Insurance premium	4,816	5,470
Car related expenses	2,687	2,519
IT & Telecoms	2,522	2,064
Travelling & Entertainment	2,895	3,214
Total Fixed costs	430,726	458,298
Inventory change	25,960	(13,400)
Packing expenses	135,431	150,046
Depreciation	188,338	200,907
Cost of traded goods	619,340	554,381
	2,548,749	2,255,782

Other variable cost consist of cost of loading and transport of marl to crusher, cost of loading and transport of limestone to crusher, cost of drilling and blasting, concession fee, internal handling of materials, cost for loading of sand, internal transport of cement and other variable cost.

Other fixed costs consist of cost of security services, cost of arranging of green landscape in the plant, cost of attest and other examination, cost for quality test, outsource cleaning of streets, cost of laboratory materials, cost of HTZ and other variable cost such as cost for calibration, intellectual services, cleaning materials etc.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31 December 2015

3. Revenues and expenses (continued)

d. Other operating income

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Income from sold fixed assets	159,655	-
Income from sale of participation in subsidiaries	113,872	-
Rent income	11,645	12,947
Surpluses	6,409	-
Re-invoiced cost for business premises	4,355	4,888
Income from sold pallets in transit	3,068	-
Scrap	2,762	3,494
Income from re-exported equipment	2,262	1,515
Revenues from sold materials	1,591	2,696
Income from other services	295	344
Write off - trade creditors	112	-
Actuarial gains and reversal of unused provision	68	4,219
Gain from disposed fixed assets	67	-
Fair value gain	-	5,102
Others	914	1,933
	307,075	37,138

Income from sold fixed assets in amount of MKD 159,655 thousand refers to disposal of solid fuel grinding mill (contribution in kind) to MILLKO - PCM Dooel Skopje under fair value.

Income from sale of participation in subsidiaries in amount of MKD 113,872 refers to disposal of share in Cement Plus Ltd Kosovo and entire share in Rudmak Dooel Skopje entitled on 07 December 2015.

Rent income in amount of MKD 11,645 thousand consist of rented business premises space including lend MKD 9,568 thousand, all to third parties and RMC pump and silo trucks MKD 2,077 thousand.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31December 2015

3. Revenues and expenses (continued)

e. Other operating expenses

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Expenses for excise according to decision from Custom Authority	23,212	-
Restructuring costs	17,237	15,700
Provision for obsolete inventory	10,921	6,902
Actuarial losses and provision	10,130	7,215
Agency fee	4,976	-
Business premises costs	4,426	5,360
Net book value of sold pallets in transit	3,068	-
Cost of sold materials	2,524	3,376
Net book value of re-exported equipment (silos)	2,262	1,515
Other non-mentioned losses	2,251	1,345
Promotion and advertisement	1,851	1,893
Write off receivables	711	212
Withholding tax	227	6
Net book value of disposed fixed assets	140	-
Fair value losses	192	346
Shortage of goods in warehouse	-	263
Penalties for non-fulfilment of obligations	46	129
Other	1,039	443
	85,213	44,705

During April / May 2015 there was inspection by the Customs Authority focused on the newly introduced excise tax on petrol coke in October 2014. The Company received official decision from Customs related to this inspection according to which USJE had to paid excise tax in amount of MKD 23,212 thousands. It has been paid but the Company submitted a claim to the authorities. Based on the external lawyer engaged positive outcome is highly probable.

Restructuring costs in amount of MKD 17,237 thousand relates to employees who applied for the voluntary leaved scheme.

Provision for obsolete inventory of MKD 10,921 thousand is made based on regular annual inventory count and refers to write-off of aged and unused spare parts.

The amount of MKD 10,130 thousand represents actuarial losses, additional finance costs and current service costs related to employees benefits which arise from experience adjustments and changes in actuarial assumptions calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit (see Note 14).

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31 December 2015

3. Revenues and expenses (continued)

f. Selling and marketing expenses

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Salaries and related expenses	15,313	16,387
Depreciation	2,916	3,417
Car expenses	1,894	1,952
Accommodation	1,475	1,523
Promotion and advertisement	1,371	1,101
IT & Telecoms	884	615
Travel expenses	257	174
Other expenses	2,202	442
	<u>26,312</u>	<u>25,611</u>

f. Administrative expenses

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Third Party fees	107,126	30,361
Salaries and related expenses	38,668	44,458
Promotion and advertisement	14,324	9,691
Depreciation	4,940	4,981
Accommodation	3,694	3,436
Car expenses	2,635	3,479
Travel expenses	2,211	2,246
IT & Telecoms	1,625	1,461
Other expenses	7,774	4,113
	<u>182,997</u>	<u>104,226</u>

g. Net Finance income

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Interest income	6,835	49,910
Dividend income	2,406	-
Bank charges	(3,871)	(2,388)
Interest expense	(1,437)	(17)
Net foreign exchange (losses)	(12,472)	2,424
	<u>(8,539)</u>	<u>49,929</u>

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31 December 2015

4. Income tax expense

The income tax expense comprises of:

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Current Income tax	130,998	166,915
	<u>130,998</u>	<u>166,915</u>

As of 31 December 2014, the tax on non-deductible expenses is as follows:

	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Net profit before income tax	<u>1,624,493</u>
At statutory income tax rate of 10%	162,449
<i>Tax on non-deductible expenses:</i>	4,466
Other compensations to the employees	2,208
Expenses not related to the main activities	249
Entertainment	497
Penalties and WHT	16
Sponsorship and donations	267
Scholarship	490
Provision for bad debts	22
Other	717
	<u>166,915</u>

As of 31 December 2015, the tax on non-deductible expenses is as follows:

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>
Net profit before income tax	<u>1,394,536</u>
At statutory income tax rate of 10%	139,454
<i>Tax on non-deductible expenses:</i>	5,160
Other compensations to the employees	2,220
Expenses not related to the main activities	311
Entertainment	679
Penalties and WHT	161
Sponsorship and donations	208
Scholarship	390
Provision for bad debts	85
Other	1,106
<i>Less</i>	
Reinvested profit	<u>(13,616)</u>
	<u>130,998</u>

5. Earnings per share (EPS)

Basic EPS amounts are calculated by dividing the profit for the year attributable to ordinary equity holders of the ultimate parent by the weighted average of ordinary shares outstanding during the year.

The following reflects the outcome and share data used in the basic EPS computations

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Profit attributable to ordinary equity holders of the ultimate parent:		
Continuing operations	1,263,538	1,457,578
Profit attributable to ordinary equity holders of the ultimate parent for basic earnings	1,263,538	1,457,578
Weighted average number of ordinary shares for basic EPS	563,784	563,784

6. Property, plant and equipment

	<i>Land and Buildings</i> <i>MKD'000</i>	<i>Equipment</i> <i>MKD'000</i>	<i>Construction in progress</i> <i>MKD'000</i>	<i>Total</i> <i>MKD'000</i>
Cost				
At 1 January 2015	3,231,897	4,704,417	229,317	8,165,631
Additions	19,087	164,546	125,310	308,943
Transfers from CIP	49,140	160,844	(209,984)	-
Transfer from EEA	6,611	-	-	6,611
Disposals and write offs	-	(655,600)	-	(655,600)
At 31 December 2015	<u>3,306,735</u>	<u>4,374,207</u>	<u>144,643</u>	<u>7,825,585</u>
Depreciation				
At 1 January 2015	2,097,697	3,794,704	-	5,892,401
Charge for the period	24,441	171,753	-	196,194
Disposals and write offs	-	(437,947)	-	(437,947)
At 31 December 2015	<u>2,122,138</u>	<u>3,528,510</u>	<u>-</u>	<u>5,650,648</u>
Net book value at 31 December 2015	<u>1,184,597</u>	<u>845,697</u>	<u>144,643</u>	<u>2,174,937</u>
Net book value at 1 January 2015	<u>1,134,200</u>	<u>909,713</u>	<u>229,317</u>	<u>2,273,230</u>

6. Property, plant and equipment (continued)

	<i>Land and Buildings</i> <i>MKD'000</i>	<i>Equipment</i> <i>MKD'000</i>	<i>Construction in progress</i> <i>MKD'000</i>	<i>Total</i> <i>MKD'000</i>
Cost				
At 1 January 2014	3,156,989	4,445,715	294,149	7,896,853
Additions	48,575	4,984	225,903	279,462
Transfers from CIP	26,665	264,070	(290,735)	-
Transfer to IP	(332)	-	-	(332)
Disposals and write offs	-	(10,352)	-	(10,352)
At 31 December 2014	3,231,897	4,704,417	229,317	8,165,631
Depreciation				
At 1 January 2014	2,073,503	3,618,755	-	5,692,258
Charge for the period	24,526	184,779	-	209,305
Transfer from IP	(332)	-	-	(332)
Disposals and write offs	-	(8,830)	-	(8,830)
At 31 December 2014	2,097,697	3,794,704	-	5,892,401
Net book value				
at 31 December 2014	1,134,200	909,713	229,317	2,273,230
Net book value				
at 1 January 2014	1,083,486	826,960	294,149	2,204,595

7. Investment property

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Opening balance at 1 January	124,111	115,323
Net gain from fair value adjustment	(192)	4,756
Revaluation reserves from fair value re-measurement	-	4,032
Closing balance at period/year end	123,919	124,111

The investment properties are stated at fair value, which reflects the market conditions at the reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are included in the profit or loss in the period in which they arise, including the corresponding tax effect. Fair values are determined based on annual valuation performed by independent value using the income method and the market comparison method as primary valuation methods which are generally accepted in European valuation practice.

Investment property principally comprise of land, production premises and construction object - restaurant, cafeteria room which is held for long-term rental yields and is not occupied by the Company.

7. Investment property (continued)

	2015 MKD'000	2014 MKD'000
Rental income derived from investment properties	9,568	9,105
Direct operating expenses (including repairs and maintenance) generating rental income	-	-
Profit arising from investment properties carried at fair value	<u>9,568</u>	<u>9,105</u>

As of 31 December 2015 the Company revalued its investment property on the basis of a valuation performed by an independent valuer, Grant Thornton Consulting Doo Skopje, who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. The valuation model in accordance with that recommended by International Valuation standards Committee has been applied.

The methodology used and key inputs to the valuation of the investment properties are as follows:

	Methodology	Inputs	Ranges
Buildings plot	Income method	Vacancy rate	5%
Land plot	Market approach - sales comparison method	Landlord costs Capitalization rate Asking prices of comparable land plots in the region of Municipality Kisela Voda - Skopje and similar other locations	5% 11.79% 45 to 90 euro/m ²

Significant increases (decreases) in the estimated landlord costs would result in a significant lower (higher) fair value of properties. Significant increases (decreases) in the capitalization rate in isolation would result in a significant lower (higher) fair value of properties.

As a result of the valuation, as at 31 December 2015 the carrying value of the Company's investment property is adjusted / decreased for the amount of MKD 192 thousand. The fair value losses in amount of MKD 192 thousand has been recognized in the Company's profit and loss for the year ended 31 December 2015 (See Note 3e).

The fair value measurement was made using valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair measurement is unobservable (level 3).

There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during 2015 and there were no valuation as of 31 December 2015 considering that there are no significant changes in the circumstances and the main assumptions used in the last valuation.

8. Exploration and evaluation assets

	<i>Exploration and evaluation of mineral recourses</i> MKD'000	<i>Total</i> MKD'000
Cost		
At 1 January 2015	44,658	44,658
Additions	3,346	3,346
Transfer to PPE	(6,611)	(6,611)
At 31 December 2015	41,393	41,393
Depreciation		
At 1 January 2015	22,041	22,041
Charge for the period	-	-
At 31 December 2015	22,041	22,041
Net book value at 31 December 2015	19,352	19,352
Net book value at 1 January 2015	22,617	22,617
	<i>Exploration and evaluation of mineral recourses</i> MKD'000	<i>Total</i> MKD'000
Cost		
At 1 January 2014	42,976	42,976
Additions	1,682	1,682
At 31 December 2014	44,658	44,658
Depreciation		
At 1 January 2014	22,041	22,041
Charge for the period	-	-
At 31 December 2014	22,041	22,041
Net book value at 31 December 2014	22,617	22,617
Net book value at 1 January 2014	20,935	20,935

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31 December 2015

9. Inventories

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Spare parts	245,809	245,660
Consumable stores	132,886	132,073
Finished goods	51,349	69,105
Raw materials and fuel	121,483	137,927
Semi-finished goods	51,989	56,522
Packing materials	11,853	10,519
Goods for resale	318	180
Prepayments for inventory purchase	1	1
	<u>615,688</u>	<u>651,987</u>

10. Trade and other receivables

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Trade debtors	333,310	320,264
Prepayments	11,446	6,766
Advances to suppliers	-	6,579
Other current assets	73,881	35,804
	<u>418,637</u>	<u>369,413</u>

Other current assets relates to receivables for VAT from MILLKO - PCM Dooel Skopje for contribution in kind, a solid fuel grinding mill, then accruals for receivables from vehicle at a standstill, receivables from rented land and PPE, receivables from re-invoiced costs for rented premises, accruals for insurance premium, accruals for receivables for interest on forex bank deposit, receivables on disposal of tangible and intangible assets and other accruals and receivables.

Trade receivables are non-interest bearing and are generally on 0 - 75 days terms.

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	Total	Neither past due nor impaired	Past due but not impaired				
			< 30 days	30-60 days	60-90 days	90-120 days	>120days
2015	333,310	236,806	34,240	10,393	13,626	16,518	21,727
2014	320,264	163,352	90,399	63,427	2,458	12	616

11. Cash and cash receivables

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Bank deposits	777,555	833,640
Cash at bank	20,875	26,669
Cash at hand	5	14
	<u>798,435</u>	<u>860,323</u>

12. Share capital

	<i>Number of shares</i>	<i>% holding</i>
<i>Authorized, issued and fully paid</i>		
Titan Cement Netherlands B.V. - ordinary shares of MKD 3,100 each	534,667	94.84%
Other shareholders - ordinary shares of MKD 3,100 each	<u>29,117</u>	<u>5.16%</u>
	<u>563,784</u>	<u>100%</u>

	<i>Amount MKD'000</i>
<i>Share capital as registered</i>	<u>1,747,730</u>

	<i>MKD'000</i>
<i>Declared and paid during the period ended 31 December 2014</i>	
Final dividend for 2011, 2012 and 2013:	
MKD 4,923.74 per share	
Declared:	<u>2,775,925</u>
Paid:	<u>2,773,455</u>

	<i>MKD'000</i>
<i>Declared and paid during the period ended 31 December 2015</i>	
Final dividend for 2014:	
MKD 2,625.00 per share	
Declared:	<u>1,479,933</u>
Paid:	<u>1,482,213</u>

Dividends declared and paid for the year ended 31 December 2014 and year ended 31 December 2015 entirely relate to cash dividends on ordinary shares.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31 December 2015

13. Other reserves

	<i>Asset revaluation reserve</i> MKD'000	<i>Investment Property revaluation reserve</i> MKD'000			<i>Total</i> MKD'000
		<i>Statutory reserves</i> MKD'000			
At 1 January 2014	268,551	349,621	55,325	673,497	
Other comprehensive income	-	-	4,032	4,032	
At 31 December 2014	<u>268,551</u>	<u>349,621</u>	<u>59,357</u>	<u>677,529</u>	
Transfer to retained earnings	-	(174,849)	-	(174,849)	
At 31 December 2015	<u>268,551</u>	<u>174,772</u>	<u>59,357</u>	<u>502,680</u>	

Statutory reserves

On 19 May 2015, the General Assemble brought a Decision for distribution of dividend for the year ended 2014 in accordance with the Company Law. The dividend declared was in amount of MKD 1,479,933 thousand which consists of MKD 1,305,084 thousand profit from 2014 and MKD 174,849 thousand legal reserves that exceed the prescribed limit of 10% of the share capital.

14. Provision for retirement benefits

	<i>2015</i> MKD'000	<i>2014</i> MKD'000
Defined retirement benefit obligations	21,616	20,189
Defined jubilee anniversary award obligations	19,371	18,729
Defined scholarship obligations	19,731	19,617
Reservation for retention plan	3,285	2,143
	<u>64,004</u>	<u>60,678</u>
<i>Analyzed as:</i>		
Non-current portion	57,148	54,190
Current portion	6,856	6,488
	<u>64,004</u>	<u>60,678</u>

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
For the period ended 31 December 2015

14. Provision for retirement benefits (continued)

The movement in the defined benefit obligation over the year is as follows:

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
At 1 January	60,678	65,121
Current service costs	3,722	3,563
Interest cost	2,492	2,697
Recognised actuarial (gains)/losses, net	2,458	(2,357)
Reservation for retention plan	1,142	504
	70,492	69,528
Benefits paid during the year	(6,736)	(7,438)
(Gains)/losses,- net, from reconciling the actuarial calculation	248	(1,412)
At 31 December	64,004	60,678

The amounts recognised in the profit and loss are as follows:

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Current service costs	3,722	3,563
Interest cost	2,492	2,697
Recognised actuarial (gains)/losses, net	2,458	(2,357)
Reservation for retention plan	1,142	504
(Gains)/losses, net, from reconciling the actuarial calculation	248	(1,412)
	10,062	2,995

A quantitative sensitivity analysis for change in the discount rate and wage growth as at 31 December 2015 and 2014 is as shown below:

2015

Assumptions	Discount rate		Wage growth		
	Sensitivity Level	<i>1% increase In %</i>	<i>1% decrease In %</i>	<i>1% increase In %</i>	<i>1% decrease In %</i>
<i>Retirement benefits</i>					
Impact on the net defined benefit obligations		(6.60)	7.30	6.97	(6.20)
<i>Jubilee awards</i>					
Impact on the net defined benefit obligations		(4.88)	5.34	5.26	(4.73)

14. Provision for retirement benefits (continued)

2014

Assumptions	Discount rate		Wage growth		
	Sensitivity Level	<i>1% increase In %</i>	<i>1% decrease In %</i>	<i>1% increase In %</i>	<i>1% decrease In %</i>
<i>Retirement benefits</i>					
Impact on the net defined benefit obligations		(6.14)	6.85	7.02	(6.40)
<i>Jubilee awards</i>					
Impact on the net defined benefit obligations		(4.54)	5.02	5.17	(4.75)

The following payments are expected contributions to be made in the future years:

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
Year 1	6,856	6,489
Year 2	9,272	7,854
Year 3	11,337	10,074
Year 4	8,739	10,462
Year 5	5,749	7,637
Years 6-10	24,104	21,450
Over 10 years	59,857	46,312

The principal actuarial assumptions used in 2015 by the independent actuaries were as follows:

- a) Live probability and mortality by age and sex are determined according to the Mortality Table for the population of Republic of Macedonia for the period 1980-1982;
- b) The rate of fluctuation of employees is insignificant and it has not been taken into account in the calculation. On the basis of delivered information for leaving the company in the previous years, it can be determined that the influence of this category of employees is insignificant in relation to the total population of employees. Because of that, leaving the enterprise on this basis is not considered;
- c) Employee's retirement in the future will be according to the current legislative (64 for male and 62 for female);
- d) The calculation is prepared only for the current population of employees in the enterprise, excluding all employees that will be employed in the future. It is based on the assumption for continuity of service of employees in this enterprise (assumption for continuity of service);

14. Provision for retirement benefits (continued)

- e) The actuarial calculation also refers to the children that at the moment are provided scholarships according to the policy of the enterprise for payment of scholarships to the children of employees that are studying on regular graduate or postgraduate studies. Also, the calculation takes into account the children that are not yet at age for beginning of studies, with adequate assumptions for enrolling at university in the following years, and
- f) Starting from 31 December 2013, the actuarial calculation of defined benefits has been supplemented with calculation of the present value of the newly introduced long term benefit for certain category of employees - *additional benefits at retirement*. The calculation is made on the basis of the average parameters of the mentioned population and total expected amount for payment, delivered by the company. The present value of future benefits is calculated applying the abovementioned demographic, financial and other assumptions.

The used financial assumptions were as follows:

Nominal annual increase of the average republic net salary: 2.5%;

Discount rate: 4.3%

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience in the country.

15. Trade and other payables

	2015 MKD'000	2014 MKD'000
Trade creditors	268,126	280,346
Customer prepayments	29,514	7,084
Tangible assets creditors	51,542	29,887
Other current liabilities	64,695	25,964
	<u>413,877</u>	<u>343,281</u>

16. Contingences and Commitments

Contingent liabilities

	2015 MKD'000	2014 MKD'000
Bank guarantees	321,881	325,416
Performance guarantees	107	414
Bill of exchange	4,600	-
	<u>326,588</u>	<u>325,830</u>

16. Contingences and Commitments (continued)

As of 31 December 2015, the Company has obtained a Bank payment guaranties from:

- Halk Banka in favour of Customs of 15,000 thousand denars valid till 19 March 2016, in favour of MEPSO AD Macedonia of 3,396 thousand denars for transmission of electricity valid till 30 January 2016, in favour of Makpetrol AD Skopje of 5,000 thousand denars related to the purchase of natural gas valid till 31 January 2016;
- Ohridska Banka in favour of MOL Hungarian Oil and Gas PLC for pet coke of 46,196 thousand denars valid until 15 March 2016, in favour of Codascape S.A. Panama for purchase of crude oil in amount of 4,509 thousand denars valid until 15 February 2016, in favour of Makedonski Zeleznici for transport of cool in amount of 1,000 thousand denars valid until 31 March 2016 and in favour of Custom for payment of excise and vat in amount of 246,780 thousand denars valid until 28 February 2017.

In addition, the Company has four Bills of Exchange with statement of rights and liabilities of the signatories (the Company and OKTA AD Skopje) of the Bills of exchange in the form of a Notarized Act issued by the Company in amount of 600 thousand denars for oil derivatives and in amount of 4,000 thousand denars for crude oil.

Furthermore, the Company has obtained bank payment guarantees from Alpha Bank in total of 107 thousand denars in favour of the Ministry of Economy for realisation of concession agreements.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
At 31 December 2015

16. Contingences and Commitments (continued)

Commitments

Operating lease commitments - company as lessee

The Company leases motor vehicles under lease agreements. The leases have varying terms and clauses. The expenditures are recognised in the profit or loss for the period.

Operating lease commitments - company as lessee (continued)

	2015 MKD'000	2014 MKD'000
Up to 1 year	3,978	4,861
Later than 1 year and not later than 5 year	4,574	4,269
	<u>8,552</u>	<u>9,130</u>

Purchase commitments

As at 31 December 2015, the Company has entered into contracts for the purchase of electricity amounting to MKD 56.626 thousand for the first three months of 2016.

17. Related party transactions

Titan Cement Netherlands B.V. owns 94.84% of the Company's share capital.

The following transactions were carried out with the related parties:

a) Sales of goods and services

	2015 MKD'000	2014 MKD'000
<i>Subsidiary:</i>		
Trojan Cem EOOD Sofija - cement	4,618	1,911
Trojan Cem EOOD Sofija - freight	3,667	1,517
<i>Entities under common control:</i>		
Cement Plus Ltd - cement, sand and white cement	263,819	472,020
Cement Plus Ltd - freight revenue	23,654	13,928
Cement Plus Ltd - dividend	2,406	-
SHARRCEM SH.P.K-pet coke	434,113	513,739
SHARRCEM SH.P.K-clinker	64,599	-
SHARRCEM SH.P.K-white cement	15,754	11,876
SHARRCEM SH.P.K- freight revenue	6,823	-
SHARRCEM SH.P.K- silos	2,262	1,515
SHARRCEM SH.P.K- materials and services	923	1,221
SHARRCEM SH.P.K- cement	1,392	-
Titan Cementara Kosjeric - limestone	10,496	-
Titan Cementara Kosjeric - freight revenue	23,429	-
	<u>857,955</u>	<u>1,017,727</u>

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
At 31 December 2015

17. Related party transactions (continued)

Outstanding balances arising from the transactions mentioned above are presented below:

Receivables from related parties

	2015 MKD'000	2014 MKD'000
<i>Subsidiary:</i>		
Trojan Cem EOOD SOFIJA - grey cement	2,157	1,980
<i>Entities under common control:</i>		
Cement Plus Ltd - cement, sand and white cement	-	2,404
SHARRCEM SH.P.K-pet coke	82,894	97,645
Titan Cementara Kosjeric - limestone	19,100	-
SHARRCEM SH.P.K-white cement	1,400	1,426
MILLKO - PCM Dooel Skopje - VAT	38,745	-
MILLKO - PCM Dooel Skopje - short term loan	10	-
	<u>144,306</u>	<u>103,455</u>

b) Purchases of goods and services

	2015 MKD'000	2014 MKD'000
<i>Ultimate Parent:</i>		
Titan Cement Company - white cement and pet coke	363,010	491,218
Titan Cement Company - management fee	103,430	-
Titan Cement Company-silos	4,805	4,141
Titan Cement Company-materials and services	-	1,304
<i>Entities under common control:</i>		
Balkcem Limited - technical fee	-	26,861
Cement Plus Ltd - agency fee	4,976	-
SHARRCEM SH.P.K -grey cement	131	-
SHARRCEM SH.P.K-other	581	-
Vesa Dooel Skopje - marl	376	-
Titan Cementarnica Kosjeric - donation	-	481
Titan Zlatna Panega - grey cement	<u>1,867</u>	<u>107</u>
	<u>479,176</u>	<u>524,112</u>

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
At 31 December 2015

17. Related party transactions (continued)

Outstanding balances arising from the transactions mentioned above are presented below:

Payables to related parties

	2015 MKD'000	2014 MKD'000
<i>Ultimate Parent:</i>		
Titan Cement Company - management fee	34,816	-
Titan Cement Company - WC, pet coke and services	15,759	29,399
Titan Cement Company-silos	1,879	-
<i>Entities under common control:</i>		
Cement Plus Ltd. - prepayments	7,398	-
SHARR CEM SH.P.K-grey cement	131	-
Balkcem Limited - technical fee	-	5,990
Titan Zlatna Panega - grey cement	103	-
	60,086	35,389

The Company enter into these transactions with the above related parties at mutually agreed terms.

Key management compensation

	2015 MKD'000	2014 MKD'000
Salaries and other short-term benefits	88,193	81,887
	88,193	81,887

18. Financial risk management objectives and policies

The Company's principal financial liabilities comprise of trade payables. The Company has various financial assets such as trade receivables, cash and short-term deposits, which arise directly from its operations.

The main risks arising from the Company's financial instruments are liquidity risk, foreign currency risk and credit risk. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks which are summarised below.

a) Market risk

Market risk is defined as the 'risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices' and includes interest rate risk, currency risk and other price risk. The majority of the revenues of the Company are generated on domestic market and the remaining part mainly generated on foreign market.

Expenses of the Company that arise are mainly arising from purchases on domestic and foreign markets.

Management believes that is taking all the necessary measures to support the sustainability and growth of the Company's business in the current circumstances. Nevertheless, future market fluctuations cannot be predicted with accuracy.

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
At 31 December 2015

18. Financial risk management objectives and policies (continued)

b) Interest risk

The Company's income and operating cash flows are substantially independent of changes in market interest rates.

Change in the interest rates and interest margins may influence financing costs and returns on financial investments.

Changes in market interest rates affect the interest income on time deposits with banks. As of 31 December 2015 the Company has time deposits in banks in amount of 777,555 thousand denars (2014: 833,640 thousand denars).

c) Foreign exchange risk

The Company's exposure to foreign currency risk is minimal due to the fact that the majority of foreign currency transactions relating to selling and purchases are denominated in EURO, which was stable during all 2015. Also, domestic sales agreements are denominated in EURO.

For purposes of sensitivity analyses from foreign currency risk, Management used the assumption of 1% increase of Foreign exchange rate of EUR which is considered reasonable having in mind stable local currency against EUR during the past years. As of the 31st December 2015, if EUR would have been 1% (2014: 1%) weaker or stronger against MKD, profit would have been 6 thousand denars (2014: 78 thousand denars) after tax in net balance higher or lower, respectively.

The Company's outstanding balances are as follows:

2015	Total	Domestic	Foreign MKD equivalent
Assets			
Cash and cash equivalents	798,435	45,627	752,808
Trade receivables and other current financial assets	418,637	273,326	145,311
Total assets	1,217,072	318,953	898,119
Liabilities			
Trade payables	268,126	169,139	98,987
Other payables and current liabilities	145,751	111,552	34,199
Total liabilities	413,877	280,691	133,186
Net balance sheet exposure	803,195	38,262	764,933

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
At 31 December 2015

18. Financial risk management objectives and policies (continued)

c) Foreign exchange risk (continued)

2014	Total	Domestic	Foreign MKD equivalent
Assets			
Cash and cash equivalents	860,323	136,500	723,823
Trade receivables and other current financial assets	369,413	257,694	111,719
Total assets	1,229,736	394,194	835,542
Liabilities			
Trade payables	280,347	202,911	77,436
Other payables and current liabilities	62,935	51,292	11,643
Total liabilities	343,282	254,203	89,079
Net balance sheet exposure	886,454	139,991	746,463

d) Liquidity risk

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities. The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities at 31 December 2015 and 31 December 2014 based on contractual undiscounted payments.

Period ended 31 December 2015

	On demand	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years	Total
Trade payables	-	208,040	-	-	-	208,040
Other payables	-	145,751	-	-	-	145,751
Payables to related parties	-	60,086	-	-	-	60,086

Year ended 31 December 2014

	On demand	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years	Total
Trade payables	-	244,957	-	-	-	244,957
Other payables	-	62,935	-	-	-	62,935
Payables to related parties	-	35,389	-	-	-	35,389

NOTES TO THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
At 31 December 2015**18. Financial risk management objectives and policies (continued)***e) Credit risk*

The Company has no significant concentrations of credit risk. The Company has policies in place to ensure that sales of products are made to customers with an appropriate credit history. The Company has policies that limit the amount of credit exposure to any one customer. In addition, to reduce this risk the Company has required as collateral bank guaranties and deposits. Recognisable risks are accounted for by adequate provisions on receivables.

With respect to credit risk arising from the other financial assets of the Company, which comprise cash and cash equivalents and short term borrowing receivables, the Company's exposure to credit risk arises from default of the counterparty, with a maximum exposure equal to the carrying amount of these instruments.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximise shareholder value.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares, following shareholders' approval. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods ended 31 December 2015 and 31 December 2014.

The Company monitors its equity capital using earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) for the year.

	<i>2015</i> <i>MKD'000</i>	<i>2014</i> <i>MKD'000</i>
EBITDA	<u>1,599,268</u>	<u>1,783,869</u>

The Company is not subject to any externally imposed capital requirements. The structure and management of debt capital is determined at TITAN Group level.

19. Events after the reporting period

There are no events after the reporting period that would have impact on the 2015 Separate Statement of Comprehensive Income, Separate Statement of Financial Position or Separate Statement of Cash Flow.



CEMENTARNICA "USJE" AD - SKOPJE

ANNUAL REPORT 2015



Skopje, February 2016

CONTENTS

- 1. General Comments**
- 2. Sales Performances**
- 3. Operations**
- 4. Health & Safety**
- 5. Corporate Social Responsibility**
- 6. Environmental**
- 7. Other information**

1. GENERAL

Cementarnica "Usje" A.D. - Skopje (the "Company" or "Usje") is incorporated in the Republic of Macedonia with the registered address at Boris Trajkovski 94, Skopje.

The Company's main activity is production and trade of cement, masonry cement, ready mix concrete, clinker and other related products.

2. SALES PERFORMANCE

Cement: Despite the low single-digit increase of domestic cement consumption, the increased inflows resulted in lower USJE's sales in the country by about 3%.

The Company stepped up its exports in Kosovo in excess of 20% versus 2014 which gave a boost to USJE's overall sales registering a slight growth year over year.

Operating performance trailed behind last year's figure by 10,3% mostly affected by the downward trend of pricing as well as the imposition of about 47 eur/metric ton to main solid fuel used in the production process.

Vertical Integration: Despite the difficult market condition, RMC operation managed to achieve significant volume increase vs. 2014 maintaining the last year prices. Further improvements in the operational efficiency for such operation resulted with important improvements in the EBITDA.

Decreased volumes in aggregates sales on domestic market in 2015 were compensated with exports of 55.000 tons doubling the last year sales.

3. OPERATIONS

Operation of the both kilns in 2015 has followed the market demands focusing on optimization of the stocks and working capital through the year. During 2015 rotary kiln no.3 operated with utilization factor of about 31% which is not a sustainable figure in the long run, while kiln no.4 with utilization factor of about 77%. Cement mills were operating with overall utilization factor below 30%.

After introduction of excise duty cost for pet coke for use on domestic market, Usje undertook activities for usage of other solid fuel and managed to end the year with close to 30% replacement of pet coke.

4. HEALTH & SAFETY

Health and Safety at work remains number one priority in the Group and Usje. Permanent efforts on each level, continuous education and trainings, knowledge and experience exchange and everyday promotion of this aspect of operations is the solid base to achieve our targets and embed an all-inclusive proactive safety culture.

In addition to permanent efforts for increasing the HS level, the more and more demanding legal obligation require additional efforts. In this light at the beginning of the year, three studies coming from the law for "Disaster Management" were completed and many "Job risk assessment" studies were done for the new work positions.

Throughout the year, a big accent was given to safety incidents reporting.

Nevertheless, this year we had four LTI's of our workers. In addition one contractor was injured on the job. This indicates that HS is still beyond the targeted level what is big challenge for all employees in the company. Rising up the HS awareness on all levels is the only way in achieving our target.

Development and trainings

As already explained above, re-shaping of the work culture is the most efficient way to increase the HS level. Our employees received 2880 hours of trainings on various topics (9.6 h/employee), while contractors got additional 378 hours.

5. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Our CSR strategic actions in 2015 continued with the stakeholder's engagement process, our employees, suppliers, business partners and institutions, as well as the local and wider community, through various initiatives and disseminating best practices.

Stakeholder Engagement at the occasion of USJE's 60-year Anniversary

In line with our CSR strategy focused on stakeholder engagement, Usje's 60-year Anniversary was marked by a series of stakeholder engagement events and initiatives, involving our employees, suppliers, customers, academia, and the local and wider community. Starting with a technical conference titled "The impact of building materials on the quality of construction" attended by top domestic and foreign experts and customers. Furthermore, Usje launched partnership and support with the Faculty of Fine Arts at the University Ss. Cyril and Methodius in Skopje. The project enables students to work on sculptures from concrete in the spirit of urban and contemporary art, which will then be publicly exhibited. At the same time, Usje organized a celebration for all employees and retired employees, while Gala concert "Classic versus classic" was organized for all of our stakeholders, partners and friends. Monograph titled "60 stories for 60 years of Usje" was issued and presented to all attendees of the above events.

Stakeholder Engagement Forum & Communication on Progress - UN Global Compact: CSR & Sustainability Report

To further strengthen the relations and deepen our transparent communication and engagement with all our stakeholders, in September 2015 Usje organized a stakeholder engagement forum. At the forum our 2014 CSR & Sustainability Report, which is the first Advanced Level report according to UNGC Policy criteria asserted by independent Business Assurance Company, was communicated with 65 representatives of all our stakeholder groups, including local community, customers, contractors and suppliers, other businesses, as well as relevant parties in environmental area from MoEPP, NGO's, relevant academia representatives to discuss and receive feedback related to the data and targets published in our Report.

Collaborative Projects for Community Development Support

Following our strategic determination for building strong local partnerships and responding to the needs of our community and the society at large, in 2015 the company continued the collaborative action programs, including the Skills for Jobs Project for practical training of students from technical high schools of mechanical and electrical vocation aimed at increasing the employability of high school graduates as well as creating possible bench workforce; the "Partnering with Schools"; partnerships with NGO's, environmental and other CSR-related organizations with different projects, including UNGC Local Network; Let's Do It Macedonia etc.

National Corporate Social Responsibility Award

Usje won this year's award for socially responsible action in the category "Environmental protection" for the results of the implementation of the project "Reducing air emissions". The project for which Usje won this year's highest national recognition for socially responsible action validates the company's efforts to further reduce emissions of nitrogen oxides (NOx) in the air. Namely, although the footprint of Usje in terms of air emissions, including nitrogen oxides, is under legal limits, the company invested in a new advanced technology and additional equipment during 2014 that provided additional reduction of emissions of nitrogen oxides by more than 20% annually.

This is the second national award for social responsibility for Usje in the area of environmental protection.

6. ENVIRONMENTAL

Usje, as a part of TITAN Group, is committed to sustainable development and continuous improvement of its environmental footprint.

In this context, some of the projects realized in the course of 2015 are listed below.

Green Belt

Within the project Green Belt, in the year 2015 a total of 15.050 seedlings were planted, out of which 11.030 were planted at the quarries, 3.633 within the factory, whereas the remaining 387 seedlings were donated to the Municipality of Kisela Voda and to the City of Skopje for planting on the public areas.

Additionally, a park with an area of about 1.300m² was made within the factory, near the petrol coke depot and an old concrete plateau with an area of 700m² was converted into green area. Formulation of new green areas contributes to minimize fugitive dust and improve working area. In 2015 additional 2.500m² irrigation systems were placed on a green area within the factory and marl surface quarry.

Study on Noise minimization

The production of cement, as most other industrial activities, and as a result of the rotating parts of equipment, transport of materials, etc, causes noise.

USJE applies a comprehensive monitoring plan throughout the years.

The measured noise levels along the factory and quarries does not exceed the stipulated permissible limits, but, nonetheless, as a socially responsible company, Usje Cement Factory in cooperation with the Faculty of Natural and Technical Sciences in Stip have drafted a Study for with Action Plan for further Noise minimization in the vicinity of Usje Cement Factory.

Reduction of NOx Emissions

In April 2014 Usje introduced new technology and installed additional equipment for reduction of emissions of nitrogen oxides (NOx) much below the local standards. As a method for reducing the emissions of nitrogen oxides the so-called selective non-catalytic reduction (SNCR) was chosen. A 40% urea solution is used as a reducing agent so that greater occupational and health protection is provided.

With the introduced technology USJE has improved its NOx performance with its average emission values being 25% below the national limits.

For this project in October 2015, the Ministry of Economy awarded Usje First Prize for a company with corporate social responsibility in the field of environment protection.

7. OTHER INFORMATION

Usje's Management is firmly committed to the continuing integration of new rules and practices into Company operations, which promote transparency, responsibility, reliability, sustainable development and corporate social responsibility in every aspect and field of activity of the Company and its entire web of relationships with shareholders, employees, customers, suppliers, contractors and the society. With respect to this, Usje discloses the following information:

1. Usje has two executive members of the BoD - the Chief Executive Director, and Executive Director, and 5 non-executive members from which 2 are independent.
2. The CED and the Executive Director are not receiving any earnings based on their membership in the BoD. They have a regular working relation (employment) at the position Chief Executive Director and Head of Legal Section and their earnings are based on that. The total income (salaries, other contributions, bonuses, insurance and other receipts) of the executive members of the BoD and of the other members of the key personnel of the Company is in amount of 88.193 thousand denars. None of the 5 non-executive members have earnings based on their membership in the BoD.

3. On 19 May 2015, the General Assemble brought a Decision for distribution of dividend for the year ended 2014 in accordance with the Company Law. The dividend declared was in amount of 1.479.933 thousand denars i.e. 2.625 denars per share which consists of 1.305.084 thousand denars profit from 2014 and 174.849 thousand denars legal reserves that exceed the prescribed limit of 10% of the share capital. The remaining profit from 2014 in amount of 152.494 thousand denars was reinvested in order to benefit from the new tax incentives available for such activities.
4. The sources of the Company's assets are its operating cash flow.
5. The financial results for 2015 are an integral part of the Financial Statements of the Company and the Group as of 31 December 2015.
6. Consequently to the previous, a financial risk management policy was explained in detail in the Note 18 to the Financial Statements of the Company and the Group as of 31 December 2015.
7. In July 2015, the Company has opened a new warehouse in the village of Orovnik (near Ohrid) for distribution of its products in the South Western part of the country.
8. Concerning the major transactions and transactions with the interested parties, Usje has realized the following:
 - The Company has sold its share (65%) in Cement Plus for building materials LTD Kosovo. The value of transaction was 183.994 thousand denars. The profit from transaction was 79.749 thousand denars. The interested parties in the transaction were Cementarnica "Usje" A.D. - Skopje and Sharrcem SH.P.K. Kosovo. The relation between interested parties was "company-daughters" i.e. they have mutual owner within the Titan Group.
 - The Company has sold its entire share (100%) in RUDMAK DOOEL export-import Skopje. The value of transaction was 86.937 thousand denars. The profit from transaction was 33.418 thousand denars. The interested parties in the transaction were Cementarnica "Usje" A.D. - Skopje and Sharrcem SH.P.K. Kosovo. The relation between interested parties was "company-daughters" i.e. they have mutual owner within the Titan Group.
 - Additionally, in December 2015, the Company has established a new company for production, trade and services, MILLKO - PCM Dooel Skopje with a contribution in kind, a solid fuel grinding mill. The grinding mill has been evaluated by independent valuator at 215.250 thousand denars. The profit to Usje from fuel grinding mill under fair value was in amount of 159.655 thousand denars. In the same month, the Company has sold the entire share of MILLKO PCM Dooel Skopje to Sharrcem SH.P.K. Kosovo. The value of transaction was 215.250 thousand denars. The interested parties in the transaction were Cementarnica "Usje" A.D. - Skopje and Sharrcem SH.P.K. Kosovo. The relation between interested parties was "company-daughters" i.e. they have mutual owner within the Titan Group
9. During 2015, except for above mentioned major transactions and transactions with the interested parties, all other transactions with the interested parties are realized in the ordinary course of the business of the company (Note 17 to the Financial Statements of the Company and the Group as of 31 December 2015).
10. Usje shares the Titan Group's CSR Vision and CSR Policy, to "conduct its business in an ethical and socially responsible manner doing less harm and endeavoring to do more good."

The CSR Committee of the Company chaired by the Company Chief Executive Director continues its active engagement and it held four general meetings in the course of the year, as planned.

This year, the CSR Committee developed the Sustainability 2020 Strategy and had representatives present at the occasion of TITAN signing the European Businesses initiative Pact for Youth. Also, this year for the first time USJE CSR and Sustainability report was asserted by independent Business Assurance Company. CSR Committee supported the organization of the 60 Years Anniversary of Usje.

After conducting Employee Opinion Survey last year and results received by the consultant Towers Watson, Usje management team developed an Action Plan for engagement and activities to address areas for improvement. The aim is to enhance operations through our people recommendations.

The internal audit of Usje works together with the Group Internal Audit Department aiming to ensure compliance both with our State regulations and Titan Group internal procedures and Code of Conduct. Consistent with the 2015 IA Annual plan, during 2015 the two follow-up assignments and one consulting assignment were performed. Based on that, we have reached to the conclusion that most of the agreed corrective actions from the initial audit assignments were implemented by the process owners and that the internal controls frameworks of the relevant functions have been enhanced. In general, related underlying risks are appropriately managed and compliance with the statutory framework in force is ensured.

"Bribery and Corruption" is also addressed by TITAN's Code of Conduct while the level of exposure to relevant risks is estimated every year through reports and analyses provided by the Transparency International's Annual Corruption Perception Index.

Our Code of Conduct clearly prohibits giving and receiving bribes, while as signatories of the Global Compact we are fully committed to join national and other programs aiming at eliminating bribery and corruption. Moreover, Titan's Procurement Code of Conduct (www.titan.gr,www.usje.com.mk) issued in 2008 is stating what the company policy and commitments are towards its suppliers, and clearly states the contractual obligations of the suppliers including the obligation to abstain from any action that could be interpreted as an act of bribery, corruption and fraud. No verifiable cases of non-compliance and breaches to our bribery policy have been reported in 2015.

Konstantinos Derdemezis

President of the Board of Directors



ПРИЛОГ 1

--	--	--

--	--

Период

1 2 3	0 4 0 5 3 3 9 7	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 3 0 2 2 2 5 6
1 2 3	4 5 6 7 8 9 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6	

Вид
работа Идентификационен број
(ЕМБС) Резервни кодекси

Назив на друштвото ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД-СКОПЈЕАдреса, седиште и телефон Борис Трајковски 94, Скопје, 02/2786-151

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број 4030954259677

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)**

на ден 31.12 20_15 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		2.318.365.749	2.584.459.008
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		19.352.408	22.617.391
3.	Издатоци за развој	003		0	0
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		19.352.408	22.617.391
5.	Гудвил	005		0	0
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
7.	Нематеријални средства во подготовкa	007		0	0
8.	Останати нематеријални средства	008		0	0
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		2.174.936.959	2.279.808.697
10.	Недвижности (011+012)	010		1.184.595.831	1.134.199.077
10.a.	Земјиште	011		819.215.249	802.840.332

10.б.	Градежни објекти	012		365,380,582	331,358,745
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		834.790.598	900.574.617
12.	Транспортни средства	014		256.731	549.911
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		10.651.048	8.589.254
14.	Биолошки средства	016		0	0
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		0	6.578.817
16.	Материјални средства во подготовка	018		144.642.751	229.317.021
17.	Останати материјални средства	019		0	0
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		123.919.400	124.111.400
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		156.982	157.921.520
20.	Вложувања во подружници	022		156.982	157.921.520
21.	Вложувања во придржени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
23.	Побарувања подадени долгорочнозаеми	025		0	0
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
24.a.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		0	0
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		0	0
24.v.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029		0	0
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
28.	Побарувања од купувачи	033		0	0
29.	Останати долгорочни побарувања	034		0	0

30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035		0	0
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		1.834.886.954	1.854.349.549
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		615.686.028	651.985.773
33.	Залихи на сировини и материјали	038		225.325.657	240.618.649
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		286.704.557	285.560.216
35.	Залихи на недовршени производи и полу производи	040		51.987.961	56.522.462
36.	Залихи на готови производи	041		51.350.143	69.104.797
37.	Залихи на трговски стоки	042		317.710	179.649
38	Залихи на биолошки средства	043		0	0
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044		0	0
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		420.756.175	342.040.277
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		144.296.171	103.455.206
42.	Побарувања од купувачи	047		241.897.362	229.527.971
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		6.882.003	3.464.265
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		26.902.565	5.015.059
45.	Побарувања од вработените	050		778.074	577.776
46.	Останати краткорочни побарувања	051		0	0
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		10.000	0
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	0
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		0	0
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056		10.000	0
50.	Побарувања по дадени заеми	057		0	0

51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		0	0
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		798.434.751	860.323.499
52.а.	Парични средства	060		20.879.459	26.683.717
52.б.	Парични еквиваленти	061		777.555.292	833.639.782
53.	VI.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		20.218.965	21.607.714
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		4.173.471.668	4.460.416.271
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		2.204.713.216	2.244.897.747
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065		3.666.441.648	3.882.836.232
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		1.747.729.749	1.747.729.749
58.	II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		0	0
59.	III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		0	0
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069		0	0
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		83.622.451	83.622.451
62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		571.551.032	593.905.828
63.	Законски резерви	072		174.772.975	349.622.319
64.	Статутарни резерви	073		0	0
65.	Останати резерви	074		396.778.057	244.283.509
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		0	0
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		0	0
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		1.263.538.416	1.457.578.204
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		0	0

71.	ХХ. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		0	0
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		493.809.030	473.920.152
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		72.153.691	62.277.734
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		57.147.608	54.189.416
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		15.006.083	8.088.318
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086		0	0
78.	Обврски спрема добавувачи	087		0	0
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088		0	0
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	0
81.	Обврски по заеми и кредити	090		0	0
82.	Обврски по хартии од вредност	091		0	0
83.	Останати финансиски обврски	092		0	0
84.	Останати долгорочни обврски	093		0	0
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		0	0
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		421.655.339	411.642.418
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		60.085.586	36.054.457
88.	Обврски спрема добавувачи	097		258.615.530	173.207.699
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		22.116.782	7.083.580
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		5.244.997	5.673.004
91.	Обврски кон вработените	100		10.988.310	12.128.781
92.	Тековни даночни обврски	101		54.279.286	165.582.503
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		6.856.227	6.488.899

94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0	0
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104		0	0
96.	Обврски по хартии од вредност	105		0	0
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		231.150	2.510.782
98.	Останати финансиски обврски	107		0	0
99.	Останати краткорочни обврски	108		3.237.471	2.912.713
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		13.220.990	103.659.887
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		0	0
102.	В КУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		4.173.471.668	4.460.416.271
103.	В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	112		2.204.713.216	2.244.897.747

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Габриела Барлакоска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 12-34264/2

Потпис Габриела

Во Скопје _____
На ден 29.02.2016 _____

Во Скопје _____	Име и презиме на законски застапник на друштвото: Борис Хрисафов
На ден 29.02.2016 _____	Потпис <u>Ова</u>



ПРИЛОГ 2

Период										Контролор																		
Л Т Т			0 4 0 5 3 3 9 7							Л Т Т			3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 3 0															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси																				

Назив на друштвото ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД-СКОПЈЕАдреса, седиште и телефон Борис Трајковски 94, Скопје, 02/2786-151

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број 4030954259677

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за периодот од 01.01 до 31.12 2015

Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		4.443.809.535	4.126.258.503
2.	Приходи од продажба	202		3.988.457.987	3.995.311.883
3.	Останати приходи	203		284.164.687	11.254.722
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		125.627.259	112.226.765
4.b.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		99.666.833	125.627.259
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206		171.186.861	119.691.898
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		3.018.645.809	2.567.482.109
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		1.241.822.064	1.038.869.418
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		619.339.572	554.380.601
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		5.591.595	3.376.338
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		454.287.308	318.996.264
11.	Останати трошоци од работењето	212		62.216.523	45.563.306
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		343.584.459	369.492.846

12.a.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		202.934.626	222.820.529
Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		19.666.187	21.731.607
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		80.915.144	86.320.729
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		40.068.502	38.619.981
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		196.194.183	209.304.962
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		192.000	346.000
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		11.774.164	7.113.825
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		22.688.322	7.214.990
17.	Останати расходи од работењето	222		60.955.619	12.823.559
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+225+230+231+232+233)	223		20.249.571	57.556.882
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва(225+226+227+228)	224		5.277.402	1.762.204
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		2.406.425	0
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		0	0
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		2.870.977	1.762.204
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		0	0
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		0	0
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		6.834.932	49.910.169
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		8.137.237	5.884.509
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		0	0
24.	Останати финансиски приходи	233		0	0
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		24.916.879	5.240.774
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		20.198.551	2.792.078
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		0	0
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		20.198.551	2.792.078
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		0	0
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		1.436.762	17.274

28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		3.281.566	2.431.422
Ред број	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241		0	0
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		0	0
31.	Останати финансиски расходи	243		0	0
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		0	0
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245		0	0
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) – (204-205+207+234+245)	246		1.394.535.992	1.624.492.996
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) – (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248		0	0
37.	Нето загуба од прекинати работења	249		0	0
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		1.394.535.992	1.624.492.996
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		130.997.576	166.914.792
41.	Одложени даночни приходи	253		0	0
42.	Одложени даночни расходи	254		0	0
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		1.263.538.416	1.457.578.204
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257			316
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		1.263.538.416	1.457.578.204
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		1.198.282.141	1.382.300.616
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261		65.256.275	75.277.588
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	0
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263		0	0
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		2.241	2.585
48.а.	Вкупна основна заработка по акција	265		2.241	2.585
48.б.	Вкупна разводната заработка по акција	266		0	0
48.в.	Основна заработка по акција од прекинато работење	267		0	0
48.г.	Разводната заработка по акција од прекинато работење	268		0	0

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01 до 31.12 2015

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		1.263.538.416	1.457.578.204
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	4.032.000
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273		0	0
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274		0	0
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		0	0
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276		0	0
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хецирање на парични текови	277		0	0
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хецирање на парични текови	278		0	0
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279		0	4.032.000
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280		0	0
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281		0	0
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282		0	0
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придржни друштва (само за потреби на консолидација)	283		0	0
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придржни друштва (само за потреби на консолидација)	284		0	0
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285		0	0
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	4.032.000
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		1.263.538.416	1.461.610.204
20.a.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		1.198.282.141	1.386.124.380
20.6.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290		65.256.275	75.485.824
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.a.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		0	0
21.6	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293		0	0

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Производство на цемент ДЕЈНОСТ-

2	3	5	1
---	---	---	---

(Се назначува главна приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтрески систем-Службен весник на Република Македонија бр.84/05, 13/07,150/07, 140/08,17/11, 53/11 и 70/13).

Лице одговорно за составување на образецот.

Име и презиме Габриела Барлакоска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија: 12-34264/2

Потпис Габриела

Во Скопје

На ден 29.02.2016

Во Скопје На ден <u>29.02.2016</u>	Име и презиме на законски застапник на друштвото: Борис Хрисафов Потпис ----- 
---------------------------------------	--

Прилог
Образец „ДЕ“

Период

Контролор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	1	1	1	16	17	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
									0		2	3	4	5	8	9	0	1	2	1	2	3	4	5	6								

Вид
работа Идентификационен број
(ЕМБС) Резервни кодекси

Назив на субјектот ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД - Скопје_____

Адреса, седиште и телефон Борис Трајковски 94, Скопје, 02/2786-151_____

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број 4030954259677 _____

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евидентија за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интересен проект)	601		
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интересен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интересен проект	603		
1.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интересен проект	604		
1.4		Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интересен проект	605		
2.	008д	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	606		

¹Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интересен проект.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608		
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609		
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611		
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612		
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616		
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620		
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624		
		Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	819.215.249	802.840.332
22.	014д	Шуми	626		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630		
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	2.188.006.492	2.148.180.358
28.	018 д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632		
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	1.847.460.065	1.835.479.931
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ² (< или = АОП 012 од БС)	634	340.546.427	312.700.427
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба ³	635	211.729.232	204.692.056
32.	018 д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636		
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	186.895.077	186.033.738
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	24.834.155	18.658.318
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ⁴	639	9.944.142	9.898.879
36.	018 д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640		

2 Објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одмаралишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

3 Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

4 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641	9.264.737	9.218.678
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	679.405	680.201
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема ⁵	643	84.910.143	80.882.254
40.	018 д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644		
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	76.190.725	74.256.331
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	8.719.418	6.625.923
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647		
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648		
45.	019-д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649		
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650		
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651		
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652		
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653		
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654		
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655		
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656		
53.	015д	Драгоценi метали и камења	657		
54.	015д	Антиквитети и други уметнички дела	658		
55.	015д	Други скапоцености	659		
56.	016 д	Вложувања во природни богатства во подготовкa	660		
57.	016 д	Подобрување на земјиштето	661		

5Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В.СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58.	160, 162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	662	10.000	
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	663		
60.	032д(во земјата), 033д (во земјата), 041д (во земјата), 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	664		
61.	032д (во земјата), 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	665		
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62.	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 021 од БС)	666		
63.	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	667		
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			

6 Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

7 Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.

8 Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
64.	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	668	9.525.449	4.775.990
65.	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	669		
66.	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	670		
67.	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарувања за дивиденди), 031д (побарувања за дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	671	55.739.925	17.435.210
68.	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	672		
69	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица , трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	673		
Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ					
70.	260, 262д, 266д	Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	674		
71.	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-	675		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организацији ⁸ во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)			
72.	285д (во земјата), 286д(во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	676		
73.	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организацији ⁸ во земјата ⁷ (< или = АОП 085 од БС)	677		
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
74.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	678	31.000	31.000
75.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организацији ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	679	85.343.000	85.662.300
76.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	680		
77.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	681		

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
78.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	682		
79.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	683		
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	684	13.241.794	6.390.880
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	685		
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	686		
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	687	16.152.589	105.829.473
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	688		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	689	231.150	2.510.782
З. ПРИХОДИ					
		I. Приходи од продажба			
86.	73д и 74 д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690		
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691		
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	2.844.640.088	2.945.964.853
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	1.127.818.268	1.031.511.857
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	694		
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695		
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	13.779.307	15.614.843
93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697	2.220.324	2.220.330
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698		
II. Останати приходи					
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	67.136	272
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700		
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност	701		

10 Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија, Хрватска.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		(< или = АОП 203 од БУ)			
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702	3.067.680	
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	6.520.758	81.798
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704		
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705		
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донацији (< или = АОП 203 од БУ)	706		
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707		
104.	767д	Приходи по основ на донацији и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708		
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709	197	1.411.552
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	981.948	9.761.100
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711		
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	208	
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713		
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714		
		III. Финансиски приходи			
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	2.406.425	
		S. РАСХОДИ			
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716		
		I.Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	555.679.562	272.600.379
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	7.571.722	7.303.465
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	1.624.279	1.300.611
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721	82.280.340	90.469.324
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	3.182.212	3.493.126
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	1.014.951	1.088.818
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724		
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	231.965.736	224.680.676
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	312.527.687	385.400.296
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	45.156.266	51.538.110
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728	819.309	994.613
		II. Трошоци за услуги			
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	74.277.001	68.650.556
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730	58.907.800	15.936.666
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	2.720.942	2.595.758
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732		
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733		
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734	110.096.206	94.072.445
131.	414д	Наемници за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735		
132.	414д	Наемници за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	5.311.527	5.758.588
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737		
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738		
135.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените *			
136.	420д, 421д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	740		
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741		
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742	17.237.335	15.699.565
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743		
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	7.186.996	7.318.431
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	1.008.002	1.260.207
142.	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746	1.650.329	1.567.107
		IV. Останати трошоци од работењето *			
143.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	5.258.417	5.365.220
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748		
145.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	4.594.597	6.027.096
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750		
147.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751	320.642	542.751
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752	2.012.096	
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754		
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755		
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756		
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и	757		

* Износите во позициите од поглавјата III. Надомести на трошоците за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		управители			
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	7.415.285	4.555.345
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	7.538.949	5.525.154
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	5.676.580	6.325.154
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	3.871.093	2.387.564
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	782.762	271.888
159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763		
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	364.872	368.284
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	36.566.982	26.129.692
		V. Останати расходи			
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766	46.322	147.972
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767		
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165.		Исплатени дивиденди	769	1.482.212.632	2.773.454.490
166.		Реинвестирана добивка	770	136.167.081	
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	300	315

Во __ Скопје _____
На ден 29.02.2016

Лице одговорно за составување на
образецот

Овластен застапник на
друштвото



Дата на приемот во ЦРМ _____

Контролата ја извршиле: _____



Период

Контролор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Вид
работа Идентификационен број
(ЕМБС) Резервни кодекси

Назив на субјектот ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД-СКОПЈЕАдреса, седиште и телефон Борис Трајковски 94, Скопје, 02/2786-151

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број 4030954259677

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од 01.01 до 31.12.2015 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	23.51	Производство на цемент	2.988.196.956
2.	46.71	Трговија на големо со цврсти, гасовити горива и сл.произ.	660.072.775
3.	23.63	Производство на готова бетонска смеса	150.789.845
4.	08.11	Вадење на дек.камен,варовник,сиров гипс,креда и шкрилци	103.350.684
5.	52.21	Услужни дејности поврзани со копнениот превоз	108.062.843
6.	46.73	Трговија на големо со дрва,град.материјали и сан.опрема	113.852.864
7.	64.99	Други фин.-услужни дејности, освен осигурување и пенз.фонд.	20.249.571
8.	82.99	Останати дел.пом.услужни дејности неспомнати на др.место	135.351.705
9.	68.20	Издавање и управув.со соп.недвижен имот или имот под закуп	15.999.631
10.	46.77	Трговија на големо со отпадоци и остатоци	2.761.991
11.	08.12	Вадење на чакал, песок, глина и каолин	5.648.344
12.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	159.721.897
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описано називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

2 3, 5 1

Производство на цемент

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Производство на цемент ДЕЈНОСТ-

2 3, 5 1

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Габриела Барлакоска

Потпис Габриела

Во Скопје

На ден 29.02.2016



Име и презиме на законскиот застапник

Борис Христафов

Потпис Борис

* За тговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за тговските друштва.

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Цементарница “Усје” АД - Скопје (“Друштвото”) е основано во Република Македонија, со регистрирано седиште на Борис Трајковски бр.94, Скопје.

Основната дејност на Друштвото е производство и трговија со цемент, усјемал, готов бетон, кликер и други производи од цемент. Основната дејност на подружниците во Косово и Бугарија се услуги за поддршка на продажбите на Друштвото во Косово и Бугарија.

Друштвото е контролирано од Titan Cement Netherlands B.V. со седиште во Холандија, кој поседува 94,84% од акциите на Друштвото. Крајната матична компанија на Друштвото е Titan Cement Company S.A. - Greece.

Официјално од 1 јули 2013 година , Цементарница “Усје” АД - Скопје стана котирачко друштво на Македонската берза (под оддел Задолжителна котација). Со цел да не се создаде лажна слика на пазарот за хартии од вредност, котираните друштва имаат постојано обврски да ги објавуваат сите ценовно чувствителни информации, информации потребни за проценка на моменталната состојба на друштвата.

Бројот на вработени на 31 декември 2015 година е 294 (2014: 306 вработени).

Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година е одобрена од страна на Одборот на директори на 25 февруари 2016 година.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Годишната сметка на Друштвото е подготвена во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/04 со измените 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015 и 192/2015) и сметководствените принципи (“македонски ОПСП”), кои се во согласност со новиот Правилник за водење на сметководство објавен на 29 декември 2009 година (Службен весник на Република Македонија 159/09 и 164/10) применлив од 1 јануари 2010 година. Овој Правилник ги содржи ажурираните и соодветно преведените Меѓународни стандарди за финансиско известување т.е. основниот текст на Меѓународните стандарди за финансиско известување вклучувајќи ги и ПКТ и КТМФИ како што се објавени од страна на ИАСБ заклучно со 1 јануари 2009 година.

Во периодот заклучно со 31 декември 2009 година во примена беа меѓународните сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија како што следи:

- Ревидираните меѓународни сметководствени стандарди, МСС 1 до МСС 39 беа објавени на 30 декември 2004 година, претходните со важност од 5 ноември 1999 година. Датумот на стапување во сила на сите ревидирани стандарди е 1 јануари 2005 година. Меѓународните сметководствени стандарди, МСС 40 и МСС 41 се објавени и стапуваат во сила на 1 јануари 2005 година.
- На 10 февруари 2005 година е објавен меѓународниот стандард за финансиско известување 1. Датата на стапување во сила е 17 февруари 2005 година.

- На 29 декември 2005 година се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување, МСФИ 2 до МСФИ 7. Датумот на стапување во сила е 30 декември 2005 година.

Годишната сметка на Друштвото е подготвени врз основа на историска набавна вредност. Годишната сметка на Друштвото е презентирана во македонски денари (МКД) и сите износи се заокружени во најблискиот износ во илјади ('000) освен ако не е поинаку наведено.

Друштвото заклучно со известувачкиот период има една подружница, TROJAN CEM EOОD Бугарија во 100% сопственост на Друштвото. Исто така, на 28 јули 2015 година Друштвото регистрира склад во село Оровник (во близина на градот Охрид) за стратешко присуство на своите производи во Југозападниот дел на земјата.

На 07 декември 2015 година Друштвото ги продаде своите удели во Цемент Плус за градежни материјали ДОО Косово (65% сопственост) и РУДМАК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје (100% сопственост) на Sharrcem SH.P.K. Косово. Во продолжение, на истата дата беше основано ново Друштво за производство, трговија и услуги, МИЛЛКО - ПЦМ Дооел Скопје со оснивачки влог, хоризонтална мелница за петрол кокс кое на 14 декември 2015 година со целиот влог беше продадено на фирмата Sharrcem SH.P.K. Косово.

Подружницата се евидентира во годишната сметка по набавна вредност намалена за било какво обезвреднување на вредноста.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

a. Вложувања во подружници

Подружници се сите ентитети во кои Друштвото има моќ да владее со финансиските и оперативните политики, главно пропратена со сопственост на повеќе од една половина од гласачките права. Постоењето и ефектот од потенцијалните гласачки права кои што во моментот се на располагање или пак можат да се конвертираат се земаат во предвид при утврдување дали Друштвото има контрола над ентитетот. Набавната вредност на стекнатиот ентитет се утврдува според објективната вредност на дадените средства, издадените капитални инструменти и обврските настанати или претпоставени на датумот на размената, зголемена за трошоците кои директно може да се припишат на стекнувањето. Во годишната сметка на Друштвото, вложувања во подружницата се прикажани по набавна вредност намалена за обезвреднување на вредноста. Алоцираните ефекти кои ја надминуваат акумулираната добивка на подружницата се сметаат како поврат на вложувањето и се признаваат како намалување на набавната вредност на вложувањето.

6. Конзистентност

Со цел читателот на Финансиските Извештаи да добие посоодветни информации, во текот на 2015 година Друштвото направи промена во презентацијата и класификацијата на одредени ставки во Извештајот за сеопфатната добивка. Имено, приходот од продажба на петрол кокс се класифицира како „Приходи од продажба“ наместо како „Останати приходи“ како што беше во 2014 година и тоа поради значителниот пораст на прометот во 2015 година во однос на претходните периоди. Слично, амортизацијата беше соодветно рекласификувана во „Трошоци на продадени производи“, „Трошоци за маркетинг и продажба“ и „Административни трошоци“. Со цел да се одржи конзистентност со тековната презентација, споредбените податоци беа корегирани соодветно.

в. Оперативни сегменти

Оперативните сегменти се компоненти кои се ангажираат во деловното работење кои можат да заработка приходи и кои предизвикуваат трошоци, кои оперативни резултати се редовно следени од страна на раководството и за кои финансиски информации се достапни. Раководството е лице или група на лица кои алоцираат ресурси и кои ги проценуваат перформансите на Друштвото.

Функциите на раководството се извршуваат од страна на Бордот на директори на Друштвото. Интерното известување во рамките на Друштвото кое се презентира на Раководството е на ниво на Друштвото како еден оперативен сегмент. Одлуките донесени од страна на Раководството се базирани на примени известети презентирани како еден оперативен сегмент.

г. Преведување на странски валути

Трансакции во странска валута се водат по иницијалното признавање во известувачката валута, со претварање на износот во странска валута по курсот помеѓу известувачката валута и странска валута на денот на извршување на трансакцијата. Монетарните ставки деноминирани во странска валута се сведуваат во денарска противвредност користејќи курс кој важи на датумот на известување. Курсните разлики кои произлегуваат од претварањето на монетарните ставки по курс кој се разликува од курсот по кој тие биле иницијално прикажани во периодот, се признаваат како приход или расход во периодот во кој се појавуваат.

Курсевите кои важат на датумот на известување 31 декември 2015 и 31 декември 2014 се како што следува:

Курс:	31 декември 2015	31 декември 2014
	МКД	МКД
ЕУР	61,59	61,48
УСД	56,37	50,56

д. Недвижности, постројки и опрема

Недвижности, постројки и опрема, се евидентираат како што следи:

- За средствата набавени до 31 декември 1998 година, ревалоризацијата направена во согласност со претходните ОПСП, на датумот на прифаќање на МСФР од страна на Друштвото (1 јануари 2004 година) е прифатена како претпоставен трошок бидејќи ревалоризацијата беше приближно еднаква на трошокот за амортизација според МСФР корегиран за порастот на индексот на цени на индустриските производители.
- Средствата набавени по 31 декември 1998 година се евидентираат по набавна вредност намалени за акумулираната амортизација и последователните акумулирани загуби поради обезврденување.

Набавките се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува набавна цена од добавувачот заедно со сите трошоци настанати при ставање во употреба на новата недвижност, постројка и опрема.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се отпишуваат или оттуѓуваат се елиминираат од известтајот за финансиска состојба, заедно со соодветната акумулирана амортизација. Добивките или загубите од оттуѓувањето се определуваат со споредување на приходот со сметководствената вредност. Тие се вклучуваат во добивката или загубата.

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата е утврдена за да се отпише набавната вредност или проценетата вредност на недвижностите, постројките и опремата врз основа на право-пропорционална метода во текот на проценетиот корисен век на употреба на средствата. Основните амортизациони стапки се следните:

Згради	2,5 -10%
Опрема	5 - 25%

Земјата се евидентира во извештајот за финансиска состојба по набавната вредност намалена за исправките поради обезвреднување и не се амортизира, бидејќи се претпоставува дека има неограничен век на траење, освен за рудниците кои се амортизираат врз основа на степенот на исцрпеност. Исцрпеноста се евидентира како процес на материјално извлекување, а се користи методот на единица на производство.

Методите на амортизација, корисниот век на употреба и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секој датум на известување.

ф. Вложувања во недвижности

Вложувањата во недвижности, главно се состои од земјиште, производни објекти со деловни канцеларии и градежен објект - ресторан и кафекувачница кои немаат своја намена, и се чуваат за долготочно изнајмување и не се користат од страна на Друштвото. Вложувањата во недвижности се водат по фер вредност, односно пазарна, која ги одразува пазарните услови на денот на известување. Добивките или загубите кои произлегуваат од промените во фер вредноста на вложувањата во недвижности се составен дел на билансот на успех во периодот во кој истите настануваат, вклучувајќи ги и соодветните даночни ефекти. Пазарната вредност се одредува на основа на проценка спроведена од независни проценители кои го користат методот на приходи и моделот на пазарни услови како основни модели на проценки кои се општо прифатени во Европската пракса.

Вложувањата во недвижности се депризнааат кога ќе бидат оттуѓени или кога тие трајно ќе бидат повлечени од употреба а идна економска корист не се очекува од нивната продажба. Разликата помеѓу нето приливите од продажба и сметководствената вредност на средството се признава во билансот на успех во периодот кога средството е депризнаено.

Преносот во или од вложувања во недвижности се прави кога има промена во употребата на средството. За пренос од вложување во недвижност во средство кое се користи од страна на Друштвото, набавната вредност во последователната евидентија на средството е објективната вредност на тоа средство на датумот кога е направен преносот.

Доколку средство кое се користи од страна на Друштвото се пренесе во вложувања во недвижности, вредноста на тоа средство се утврдува во согласност со политиката за недвижности, постројки и опрема до датумот кога е направен преносот. Друштвото треба да ја третира секоја разлика на датумот помеѓу сметководствената вредност на недвижностите во согласност со МСС 16 и нивната објективна вредност, на ист начин како и ревалоризацијата во согласност со МСС 16.

е. Средства за истражување и вреднување

Издатоците за истражување и вреднување (географски врзано за концесијата, дозволата или одобрена рударска лиценца) се капитализираат и се признаваат како средство доколку е одлучено од страна на раководството дека рударските активности економски се оправдани и може да се развијат за комерцијално производство.

На крајот на периодот на известување, овие трошоци ги вклучуваат трошоците за стекнување на концесии за детални геолошки истражувања. Сите други издатоци за истражување и вреднување се признаваат како трошок во билансот на успех во моментот на нивното настанување.

Административните и општи трошоци поврзани со истражувањата и вреднувањата се признаваат како трошоци во билансот на успех во моментот на нивното настанување.

ж. Финансиски инструменти - иницијално признавање и последователно мерење

Финансиски средства

Иницијално признавање

Според МСС 39, финансиските средства се класифицираат како финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата, заеми и побарувања, инвестиции кои се чуваат до доспевање, финансиски средства расположливи за продажба или деривативи определени како хеинг инструменти во ефективен хеинг, соодветно. Друштвото ја утврдува класификацијата на финансиските средства при иницијалното признавање.

Финансиските средства иницијално се признаваат по објективна вредност плус директно поврзаните трансакциони трошоци, во случај кога вложувањата се вреднуваат по вредност која е различна од објективната вредност преку добивка или загуба. Набавката или продажбата на финансиските средства кои подразбираат испорака на средства во временски период утврден со правна регулатива или пазарна спогодба (редовен начин на набавка) се признаваат на датумот на трансакцијата т.е. датумот на кој Друштвото се обврзува да купи или продаде средство.

Финансиските средства на Друштвото вклучуваат пари и парични средства и краткорочни депозити, побарувања од купувачи и останати побарувања.

Последователни мерења

Последователните мерења на финансиските средства зависат од нивната класификација, како што следи:

Финансиски средства евидентирани по објективна вредност преку добивка или загуба

Финансиски средства евидентирани по објективна вредност преку добивка или загуба вклучуваат финансиски средства расположливи за тргување и финансиски средства утврдени при иницијалното признавање по објективна вредност преку добивка или загуба. Финансиските средства се класифицирани како расположливи за тргување доколку се набават со цел продажба во блиска иднина. Оваа категорија ги вклучува финансиските инструменти - деривативи кои не ги исполнуваат критериумите за употреба во сметководство на хеинг како што е дефинирано во МСС 39. Друштвото нема определено финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба.

Заеми и побарувања

Заемите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, кои не котираат на активниот пазар. Овие финансиски средства се сведуваат по амортизирана набавна вредност со користење на метод на ефективна каматна стапка. Добивките и загубите се признаваат во билансот на успех во моментот кога заемите и побарувањата се анулираат или им се намалува вредноста поради обезвреднување, како и преку процесот на амортизација.

Вложувања кои се чуваат до доспевање

Недеривативните финансиски средства со фиксни или определени плаќања и со фиксен датум на доспевање се класифицираат како вложувања кои се чуваат до доспевање, доколку Друштвото има намера и можност да ги чува до доспевање. По иницијалното мерење, вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со користење на методата на ефективна каматна стапка. Овој метод користи ефективна каматна стапка која прецизно ги дисконтира проценетите идни парични приливи низ очекуваниот век на финансиското средство до нето сметководствената вредност на финансиското средство. Добивките и загубите се евидентираат во билансот на успех во моментот кога вложувањата се анулираат или им се намалува вредноста поради обезвреднување, како и низ процесот на амортизација. Друштвото нема вложувања кои ги чува до доспевање во годините што завршуваат на 31 декември 2015 година и 2014 година.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се недеривативни финансиски средства кои се определени како расположливи за продажба или не се класифицирани во претходните три категории. По иницијалното мерење, финансиските средства расположливи за продажба се мерат по објективна вредност со евидентирање на нереализираните добивки или загуби евидентирани директно во капиталот се додека вложувањето е анулирано, кога кумулативната добивка или загуба евидентирана во капиталот се признава во билансот на успех, или е утврдено обезвреднување, кога кумулативната загуба евидентирана во капиталот се признава во билансот на успех.

Друштвото нема вложувања расположливи за продажба во годините што завршуваат на 31 декември 2015 година и 2014 година.

Депризнање

Финансиските средства (или, доколку е соодветно дел од финансиско средство или дел од група на слични финансиски средства) се депризнаваат доколку:

- правото за прием на парични приливи од средството е истечено; или
- Друштвото ги има префрлено своите права за прием на парични приливи во целосен износ без значајно одложување на трето лице преку „аранжмани на посредник“ и или (а) Друштвото има префрлено значителен дел од сите ризици и користи од средството, или (б) Друштвото нема префрлено ниту задржано значителен дел од сите ризици и користи од средството, но ја има префрлено контролата на средството.

Намалување на вредноста поради обезвреднување

Друштвото на секој датум на известување утврдува дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства се обезвреднети. Финансиското средство или група на финансиски средства се смета за обезвреднето ако, и само ако, постои објективен доказ за намалување на вредноста поради обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани кои настануваат по иницијалното признавање на средството („настан на загуба“) и тој настан за загуба има влијание на проценетите идни парични приливи на финансиското средство или на група на финансиски средства кои може со сигурност да се проценат. Доказот за обезвреднување може да вклучува индикатори дека должниците или група на должници се соочуваат со значителни финансиски проблеми, неисполнување на обврските за исплата на камата или враќање на главницата, веројатноста дека ќе објават стечај или друга финансиска реорганизација и каде што постојат видливи индикации за мерливо намалување на проценетите идни парични текови, како што се промени во областа на економските услови кои доведуваат до неуспех.

Загуба поради обезвреднување во однос на финансиските средства вреднувани по амортизационен трошок се пресметуваат како разлика помеѓу нивната сметководствена вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични приливи дисконтирана по оригинална ефективна каматна стапка.

Поединечните значителни финансиски средства се тестираат за намалување на вредноста поради обезвреднување поединечно. Останатите финансиски средства се проценуваат заедно во групи кои имаат слични карактеристики во врска со кредитниот ризик.

Сите загуби поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех. Загубата поради обезвреднување може да се анулира доколку може објективно да се поврзе со настанот по признавањето на загубата поради обезвреднување. За финансиските средства кои се вреднуваат по амортизирана набавна вредност, анулирањето се признава во добивката или загубата.

Финансиски обврски

Иницијално признавање

Според МСС 39, финансиските обврски се класифицираат како финансиски обврски по објективна вредност преку добивка или загуба, како заеми и позајмици или како деривативи кои служат како хеинг инструменти со ефективен хеинг, соодветно. Друштвото ја определува класификацијата на финансиските обврски при иницијалното признавање. Финансиските обврски иницијално се признаваат по објективна вредност, плус директно поврзаните трошоци на трансакцијата доколку се класифицираат како заеми и позајмици.

Финансиските обврски на Друштвото вклучуваат обврски спрема добавувачите и други обврски.

Последователно мерење

Мерењето на финансиските обврски зависи од нивната класификација како што следи:

Финансиски обврски евидентирани по објективна вредност преку добивка или загуба

Финансиските обврски евидентирани по објективна вредност преку добивка или загуба вклучуваат финансиски обврски расположливи за тргувanje и финансиски обврски одредени по објективна вредност преку добивка или загуба при иницијалното признавање.

Финансиските обврски се класифицираат како расположливи за тргувanje доколку се набавени со цел продажба во блиска иднина. Оваа категорија вклучува деривативни финансиски инструменти кои не ги исполнуваат сметководствените услови за хеинг определени според МСС 39. Добивките и загубите од обврските кои се чуваат за тргувanje се признаваат во билансот на успех.

Друштвото нема одредено финансиски обврски по објективна вредност преку добивка или загуба.

Заеми и позајмици

По иницијалното признавање, каматоносните заеми и позајмици последователно се мерат низ процесот на нивна амортизација со користење на метод на ефективна каматна стапка. Добивките и загубите се признаваат во билансот на успех кога обврските се анулираат, како и низ процесот на нивна амортизација.

Де-признавање

Финансиската обврска се де-признава кога задолжението за обврската е подмирено, поништено или престанува да важи.

Кога постоечка финансиска обврска е заменета со друга од ист заемодавател по значително поразлични услови, или пак условите на постоечката обврска значително се променети, таква размена или измена се третира како де-признавање на оригиналната обврска и признавање на новата обврска, а разликата на соодветните сметководствени износи се признава во билансот на успех.

Нетирање на финансиските инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се нетираат и нето износот е презентиран во консолидираниот извештајот за финансиската состојба, ако и само ако, постои применливо законско право за нетирање на евидентираните износи и постои намера да се порамни на нето основа, или да се признаат средствата или да се порамнат обврските истовремено.

3. Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската вредност од набавната и нето реализационаата вредност. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени. Цената на чинење на готовите производи и производството во тек вклучува сировини, директна работна сила, останати директни трошоци и поврзани производствени режиски трошоци, исклучувајќи ги продажните и административните трошоци. Нето реализационаата вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работењето, намалена за предвидените трошоци за довршување и предвидените трошоци за да се изврши продажбата. Ситниот инвентар се отпишува 100% при ставање во употреба.

s. Пари и парични средства

Парите и паричните средства вклучуваат готовина во благајна, парични средства во банки и депозити со рок на доспевање до три месеци или помалку.

3. Акционерски капитал

Обични акции се класифицирани во капитал.

и. Даноци

Данок на добивка

Данокот на добивка за периодот се состои од тековен и одложен данок. Данокот се признава со добивката или загубата, освен за делот кој се однесува на ставки прикажани во останати сеопфатни приходи или директно во капиталот. Во тој случај, данокот се признава во останати сеопфатни приходи или директно во капиталот, соодветно.

Тековен Данок на добивка

Во 2014, беше донесен нов даночен режим според кој основицата за пресметка на данок на добивка беше променет од принцип на пресметка врз основа на распределениот дел на добивката во принцип на пресметка врз основа на добивка пред оданочување. Новиот закон за корпоративна добивка беше усвоен и влезе на сила на 2 август 2014. Законот е применлив од 1 јануари 2015 за добивката од 2014. Тековниот данок на добивка е пресметан врз основа на даночните закони усвоени пред или по датумот на извештајот за финансиската состојба, во земјите каде што Друштвото и неговите подружници работат и генерираат оданочлив приход. Раководството периодично ги проценува заземените позиции во однос на даночни поврати, земајќи ги предвид деловите од даночната регулатива кои што се подложни на толкување. Како резултат на истите, каде што е соодветно, се утврдуваат резервации врз основа на износите кои се очекуваат да бидат платени на даночните власти.

Одложен данок на добивка

Почнувајќи од 1 јануари 2014 (според новиот закон за корпоративна добивка, на сила од 2 август 2014), одложениот данок на добивка се признава на привремените разлики кои произлегуваат помеѓу даночната основица на средствата и обврските и нивните нето сегашни вредности во консолидираните финансиски извештаи. Меѓутоа, обврските за одложениот данок на добивка не се признаени ако произлегуваат од иницијалното признавање на гудвил; одложен данок на добивка сметководствено не се прикажува, доколку произлегуваат од иницијално признавање на средство или обврска во трансакција надвор од бизнис комбинација која во времето на трансакцијата не влијае ниту на сметководствената, ниту на оданочливата добивка или загуба.

Одложениот данок на добивка се утврдува користејќи даночни стапки (и закони) кои што биле донесени до, или последователно донесени по датумот на издавање на извештајот за финансиска состојба и се очекува да се употребат кога поврзаното средство или обврска на одложен данок на добивка ќе се подмири.

Одложени даночни средства се признаваат само до нивото до кое е веројатно дека идни даночни добивки ќе бидат расположливи, во однос на кои, привремените разлики ќе може да бидат искористени. Одложените даночни средства и обврски се нетираат кога за тоа има правно применливо право за нетирање на тековни даночни средства во однос на тековни даночни обврски и кога одложените даночни средства и обврски се однесуваат на данок на добивка спрема ист даночен регулатор за истиот даночен ентитет или различни даночни ентитети каде има интенција да се подмирят салдата на нето основа.

j. Користи за вработените

Пензии

Друштвото, во нормалниот тек на работењето, врши уплата на придонесите на вработените за пензии, здравство, вработување и персонален данок на доход кои се пресметани со примена на законските стапки кои се важечки во земјата во текот на годината на бруто платите. Друштвото ги врши овие уплати во владините здравствени и пензиски фондови. Трошокот за овие уплати се прикажува во билансот на успех во истиот период во кој е прикажан и поврзаниот трошок за платите.

Друштвото не работи според било каква друга пензиска шема или план за надоместоци од пензионирање и поради тоа нема никакви дополнителни обврски по овие основи.

Надоместоци за престанок на работен однос и надоместоци од пензии

Надоместоците за престанок на работен однос на вработениот ќе престане пред нормалниот рок за пензионирање или кога вработениот ќе прифати доброволно да замине во замена за овој надоместок. Друштвото признава надоместок за престанок на работен однос во случај кога има одлука за престанок на работниот однос на одредени вработени без можност за повлекување на одлуката или кога постои доброволно пријавување од вработените за престанок на нивниот работен однос.

Според потпишаниот колективен договор, Друштвото е обврзана да исплати отпремнини во износ кој е еднаков на шест просечни републички плати и помеѓу една и три просечни републички плати да бидат исплатени како јубилејни награди. Бројот на просечните републички плати за јубилејните награди одговара на вкупниот број на години на служба од страна на вработените како што е презентирано во табелата подолу:

Вкупно број на години служба	Број на плати
10	1
20	3
30	3
35 (жене)	3
40 (мажи)	3

Дефинираните користи се пресметуваат годишно од страна на независни актуари со примена на кредитната метода за проектирана единица. Сегашната вредност на обврската за дефинирани користи се одредува со дисконтирање на претпоставените идни парични одливи со употреба на дисконтна стапка на Народна Банка на Република Македонија во отсуство на пазар на висококвалитетни корпоративни обврзници или државни обврзници кои се деноминирани во валута во која бенефициите ќе бидат исплатени, и кои имаат услови за доспевање приближни на условите на поврзани обврски за пензионирање.

Надоместоци за стипендии на деца на вработени

Почнувајќи од 31 декември 2009 година, во актуарската пресметка е вклучена и пресметката на надоместоците за стипендии кои ги обезбедува Друштвото на децата на вработените кои се на редовни додипломски и последипломски студии, како и на децата на починатите вработени додека се средношколци.

Дополнителни користи при пензионирање

Почнувајќи од 31 декември 2013 година, актуарската пресметка беше дополнета со пресметка на сегашната вредност на идните користи за ново воведената долгочрона корист за одредена категорија на вработени - дополнителни користи при пензионирање. Пресметката е направена врз основа на просечни параметри на споменатата популација и вкупно очекуваниот износ за исплата, доставен од страна на Друштвото.

Актуарските добивки и загуби кои произлегуваат како резултат на искусни проценки и промени во актуарските претпоставки се признаваат како приходи или трошоци во периодот кога истите настанале.

к. Резервации

Резервирањата се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има сегашна законска или договорена обврска како резултат на минати настани, и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства за да се подмири обврската; и кога може да биде направена реална проценка на износот. Резервациите на Друштвото се состојат од резервации за отпремнини, јубилејни награди, стипендии и ревитализација на рудниците. Резервациите не се признаваат за идни оперативни загуби.

Онаму каде што постојат голем број на слични обврски, веројатноста дека ќе биде потребен одлив на средства за да се подмират обврските, се одредува со земање во предвид на класата на обврските како една целина. Резервации се признаваат дури и кога веројатноста дека одлив на средства ќе биде потребно е многу мала, а се однесува на било која ставка вклучена во истата класа на обврски.

Резервациите се вреднуваат по сегашната вредност на очекуваните издатоци кои се потребни да настанат со цел да се подмири обврската со употреба на pre-tax стапка која ги отсликува тековно пазарните проценки на временската вредност на парите и поврзаните специфични ризици на дадените обврски. Зголемувањето на резервациите како резултат на временските растојанија се признаваат како трошоци по камати.

л. Признавање на приходите

Приходите се признаваат до степенот до кој е веројатно дека Друштвото ќе има прилив на идни економски користи и тие користи можат веродостојно да се измерат. Приходот се вреднува според објективната вредност на применетот надомест или побарувањето за продадени добра и услуги намален за одобрените дисконти, работи и данокот на додадена вредност. Следниве специфични критериуми исто така треба да бидат задоволени пред приходот да биде признат:

Продажба на стоки

Приходите се признаваат кога значајниот ризик од доделување на сопственоста на стоките ќе се пренесе на купувачот.

Давање на услуги

Надоместоци од обезбедени услуги се признаваат за периодот во кој услугите се дадени и прифатени од купувачот.

Приходи од камати

Кamatите по депозити се пресметуваат по истекување на орочувањето на истите.

Приходи од закупнина

Приходи од закупнина се однесуваат на приходите остварени од оперативен наем од вложувањата во недвижности и се признаваат на праволиниска основа во текот на целиот период на наемот.

љ. Наеми

Наемите со кои значаен дел од ризикот и наградите од сопственоста се задржани од страна на наемодавачот се класифицира како оперативен наем. Плаќањата направени по основ на оперативниот наем (нето од било какви поттикнувања од страна на наемодавателот) се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во текот на периодот на наемот.

м. Распределба на дивиденди

Распределбата на дивидендите на акционерите на Друштвото се признава како обврска во финансиските извештаи во периодот во кој се одобрени дивидендите од страна на акционерите на Друштвото.

и. Настани после датумот на известување

Настаните после датумот на известување, кои обезбедуваат евиденција за состојбата која постои на датумот на известување, се третираат како корективни настани во овие финансиски извештаи. Оние кои се индикативни на состојбата која произлегува после датумот на известување имаат третман на некорективни настани.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото прави проценки и претпоставки кои се однесуваат на иднината. Резултирачките сметководствени проценки, по дефиниција многу ретко се идентични со актуелните резултати. Проценките и претпоставките кои влијаат значително на предизвикување материјални корекции до сегашните вредности на средствата и обврските во рамките на идната финансиска година се презентирани подолу.

Резервација за ревитализација на рудниците

Друштвата што вршат експлоатација на минерални сировини од рудниците потребно е истите на крајот од нивниот век на експлоатација да ги вратат во првобитна состојба, односно во онаква какви што биле на почетокот пред да бидат експлоатирани, што е во согласност со законската регулатива односно со Законот за екологија применлив во земјата во која друштвата работат (да се врати земјиштето во првобитна состојба после три години откако ќе се затвори рудникот и откако ќе заврши неговата експлоатација), и тоа до ниво кое е во законските рамки и до ниво кое е во согласност со политиката и праксата која се води за заштита на животната средина.

Резервацијата за ревитализација на рудниците ја одразува сегашната вредност на очекуваните идни трошоци за рекултивизација кои се очекува да настанат за оние делови од рудниците кои биле експлоатирани со датумот на известување. Резервацијата претставува сегашна вредност на очекувани идни одливи на пари кои се очекува дека ќе настанат за ревитализација на рудниците. Ова вклучува и одредување на вредноста на основа на проектот за ревитализација, дисконтните стапки и очекувани инфлацијски стапки. Резервациите се преоценуваат на секој известувачки датум и се корегира со цел да ја одрази сегашната вредност на идните трошоци потребни за да се исполнити обврската.

Сегашната вредност на очекуваните трошоци за реставрирање (тоа е оригиналната проценка како и промените во сметководствените проценки) се признава во извештајот за сеофатна добивка освен ако не се поврзани со основните средства кои се наоѓаат и се поврзани со рудниците, при нивното првично признавање во кој случај, трошоците се капитализираат и амортизираат во текот на нивниот век на употреба.

Секоја промена во нето сегашната вредност на исправката за ревитализација на рудниците во текот на временското растојание се признава како финансиски трошоци во извештајот за сеопфатна добивка.

Користи за вработените

Сегашната вредност на обврската за пензионирање зависи од голем број на фактори кои се одредуваат на годишна основа со употреба на голем број на претпоставки. Употребените претпоставки во одредувањето на нето ефектот (трошок или приход) за пензионирање вклучува дисконтни стапки. Било какви промени во овие претпоставки ќе се одразат на сегашната вредност на обврската за пензионирање и другите бенефици за вработените.

Друштвото користи претпоставена годишна дисконтна стапка. Тоа е каматна стапка која би требало да се употребува со цел да ја одрази сегашната вредност на претпоставените идни парични одливи кои се очекува да настанат со цел да се подмират обврските за дефинираните користи. Во одредувањето на соодветна дисконтна стапка, Друштвото ја употребува дисконтна стапка на Народна Банка на Република Македонија во отсуство на пазар на висококвалитетни корпоративни обврзници или државни обврзници кои се деноминирани во валута во која бенефициите ќе бидат исплатени, и кои имаат услови за доспевање приближни на условите на поврзани обврски за пензионирање.

Останатите клучни претпоставки за пресметка на обврската за пенсионирање во еден дел се засниваат на тековните пазарни услови.

Објективна вредност

Номиналната вредност намалена за проценетите загуби поради оштетување на средствата и обврските со рок на доспевање помалку од една година е приближна на нивната објективна вредност.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Сметководствените политики на Групацијата се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измена или донесување на нови МСФИ.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Основните финансиски обврски на Друштвото ги сочинуваат обврски спрема добавувачите и останати обврски. Друштвото располага со разновидни финансиски средства како што се: побарувања од купувачите, пари и парични средства и краткорочни заеми и депозити кои произлегуваат директно од работењето на Друштвото.

Друштвото во своето работење се изложени на повеќе финансиски ризици. Главните ризици се: ризик на ликвидност, девизен ризик и кредитен ризик. Управувањето со секој од овие ризици се одвива во согласност со политиките одобрени од Одборот на директори кој воедно е и одговорен за ревидирање на истите.

a) Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како „rizik од флукутација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени,, и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици. Најголемиот дел од приходите на Друштвото се остварени на домашен пазар во македонски денари, а преостанатиот дел на странски пазар во ЕУР.

Најголемиот дел од трошоците на Друштвото се остварени од набавки на домашниот и странскиот пазар.

Раководството верува дека ги презема сите неопходни мерки за поддршка на одржливост и раст на бизнисот на компанијата во сегашните околности. Сепак, идните флукутации на пазарот не може да се предвидат со точност и прецизност.

б) Каматен ризик

Приходите и оперативните парични текови на Друштвото се во голема мера независни од промената на пазарните каматни стапки.

Промена на каматните стапки и каматните маргии можат да влијаат врз финансиските трошоци и повратот на финансиските инвестиции.

Промените на пазарните каматни стапки влијаат на приходите од камати на орочени депозити во банки. На 31 декември 2015 година, Друштвото има орочени депозити во банките во износ од 777.555 илјади денари (2014: 833.640 илјади денари).

в) Девизен ризик

Изложеноста на Друштвото на девизен ризик е минимална со оглед на фактот дека најголемиот дел од договорите поврзани со меѓународните трансакции (продажбите и набавките) се номинирани во ЕУРО, чијшто курс беше стабилен во текот на целата 2015 година. Исто така, договорите за продажба на домашниот пазар се номинирани во ЕУРО.

За потребите на анализа на чувствителност од девизниот ризик, Раководството користи претпоставка од 1% зголемување на девизниот курс на ЕУР, што се смета за разумно со оглед на стабилната домашна валута во однос на ЕУР во текот на изминатите години. На 31 декември 2015 година, доколку ЕУР би било 1% (2014: 1%) послабо или посилно во споредба со МКД, добивката после оданочување во нето билансот би била 6 илјади денари (2014: 78 илјади денари) повисока или пониска, соодветно.

г) Ризик на ликвидност

Управувањето со ризикот на ликвидност подразбира располагање со доволни количества на готовина, како и можност за финансирање преку користење на договорни кредитни аранжмани.

д) Кредитен ризик

Друштвото немаат значајна концентрација на кредитен ризик. Друштвото имаат воспоставено таква политика која што предвидува продажба на своите производи на клиенти со соодветна кредитна историја. Исто така, Друштвото има воспоставено таква политика која предвидува лимитирање на износот на кредитна изложеност на поединечните клиенти. Посебно, за да се намали овој ризик Друштвото бара обезбедувања како што се: банкарски гаранции и депозити.

Во врска со кредитниот ризик којшто произлегува од другите финансиски средства на Друштвото, кои се состојат од пари и парични средства, и краткорочни побарувања за позајмица, максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик поради неплаќање на договорната страна е еднаква на сметководствената вредност на овие инструменти.

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовкa	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2015	44.658.541	-	-	-	-	44.658.541
Зголемување	3.346.100	-	-	-	-	3.346.100
Намалување	(6.611.083)	-	-	-	-	(6.611.083)
Салдо на 31 Декември 2015	41.393.558	-	-	-	-	41.393.558
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2015	22.041.150	-	-	-	-	22.041.150
Амортизација	-	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2015	22.041.150	-	-	-	-	22.041.150
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015						
	19.352.408	-	-	-	-	19.352.408
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015						
	22.617.391	-	-	-	-	22.617.391
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2014	42.976.329	-	-	-	-	42.976.329
Зголемување	1.682.212	-	-	-	-	1.682.212
Намалување	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2014	44.658.541	-	-	-	-	44.658.541
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2014	22.041.150	-	-	-	-	22.041.150
Амортизација	-	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2014	22.041.150	-	-	-	-	22.041.150
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2014						
	22.617.391	-	-	-	-	22.617.391
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2014						
	20.935.179	-	-	-	-	20.935.179

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестици во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2015	879.024.992	2.352.872.414	4.704.416.919	229.317.021	8.165.631.346
Зголемување	27.974.877	46.863.310	325.389.832	151.801.775	552.029.794
Намалување	-	-	(655.600.102)	(236.476.045)	(892.076.147)
Салдо на 31 Декември 2015	<u>906.999.869</u>	<u>2.399.735.724</u>	<u>4.374.206.649</u>	<u>144.642.751</u>	<u>7.825.584.993</u>
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2015	76.184.660	2.021.513.669	3.794.703.137	-	5.892.401.466
Амортизација	11.599.960	12.841.473	171.752.750	-	196.194.183
Намалување	-	-	(437.947.615)	-	(437.947.615)
Салдо на 31 Декември 2015	<u>87.784.620</u>	<u>2.034.355.142</u>	<u>3.528.508.272</u>	<u>-</u>	<u>5.650.648.034</u>
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015	<u>819.215.249</u>	<u>365.380.582</u>	<u>845.698.377</u>	<u>144.642.751</u>	<u>2.174.936.959</u>
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015	<u>802.840.332</u>	<u>331.358.745</u>	<u>909.713.782</u>	<u>229.317.021</u>	<u>2.273.229.880</u>
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2014	826.145.613	2.330.843.716	4.445.714.803	294.148.311	7.896.852.443
Зголемување	249.539.531	22.360.338	269.054.274	246.370.717	787.324.860
Намалување	(196.660.152)	(331.640)	(10.352.158)	(311.202.007)	(518.545.957)
Салдо на 31 Декември 2014	<u>879.024.992</u>	<u>2.352.872.414</u>	<u>4.704.416.919</u>	<u>229.317.021</u>	<u>8.165.631.346</u>
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2014	65.917.103	2.007.587.318	3.618.753.323	-	5.692.257.744
Амортизација	10.267.557	14.257.991	184.779.414	-	209.304.962
Намалување	-	(331.640)	(8.829.600)	-	(9.161.240)
Салдо на 31 Декември 2014	<u>76.184.660</u>	<u>2.021.513.669</u>	<u>3.794.703.137</u>	<u>-</u>	<u>5.892.401.466</u>
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2014	<u>802.840.332</u>	<u>331.358.745</u>	<u>909.713.782</u>	<u>229.317.021</u>	<u>2.273.229.880</u>
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2014	<u>760.228.510</u>	<u>323.256.398</u>	<u>826.961.480</u>	<u>294.148.311</u>	<u>2.204.594.699</u>

	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
2015						
Состојба на 1 Јануари 2014	-	-	-	-	-	-
Зголемување како резултат на набавки	-	-	-	-	-	-
Намалување како резултат на продажби	-	-	-	-	-	-
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи	-	-	-	-	-	-
Промена на вредноста на биолошките средства	-	-	-	-	-	-
Трошоци на амортизација на биолошките средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2015	-	-	-	-	-	-
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средства 2015	-	-	-	-	-	-
2014						
Состојба на 1 Јануари 2013	-	-	-	-	-	-
Зголемување како резултат на набавки	-	-	-	-	-	-
Намалување како резултат на продажби	-	-	-	-	-	-
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи	-	-	-	-	-	-
Промена на вредноста на биолошките средства	-	-	-	-	-	-
Трошоци на амортизација на биолошките средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2013	-	-	-	-	-	-
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средства	-	-	-	-	-	-

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници	-	-

Вкупно:

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	242.135.330	229.527.971
Побарувања од купувачи во странство	144.058.203	103.455.206
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	1.235.418	881.627
Вредносно усогласување на побарувања	(1.235.418)	(881.627)
Вкупно:	386.193.533	332.983.177

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	45.622.071	136.485.764
Парични средства во денарска благајна	4.617	14.762
Девизна сметка	752.808.063	723.822.973
Девизна благајна		
Вкупно:	798.434.751	860.323.499

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		01.01.2015	%	зголем.	намал.	31.12.2015	%
2015							
	Физички лица	90.263.305	5,16	-	-	90.263.305	5,16
Обични акции	Правни лица	1.657.466.444	94,84	-	-	1.657.466.444	94,84
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Приоритетни акции	ФПИО	-	-	-	-	-	-
	Вкупно	1.747.729.749	100	-	-	1.747.729.749	100
2014		01.01.2014	%	зголем.	намал.	31.12.2014	%
	Физички лица	90.263.305	5,16	-	-	90.263.305	5,16
Обични акции	Правни лица	1.657.466.444	94,84	-	-	1.657.466.444	94,84
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Приоритетни акции	ФПИО	-	-	-	-	-	-
	Вкупно	1.747.729.749	100	-	-	1.747.729.749	100

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:	Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:	
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски кон добавувачи	-	-
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми	-	-
Обврски по основ на кредити	-	-
Обврски по основ на заеми	-	-
Останати долготочни обврски:	-	-
Вкупно:	-	-

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	191.495.466	116.101.886
Добавувачи во странство	88.776.828	81.166.865
Добавувачи за нефактурирани стоки	38.428.822	11.993.405
Вкупно:	318.701.116	209.262.156

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Краткорочни кредити во земјата	-	-
Краткорочни кредити во странство	-	-
Вкупно:	-	-

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	2.844.640.088	2.945.964.853
Приходи од продажба во странство	1.127.818.268	1.031.511.857
Вкупно:	3.972.458.356	3.977.476.710

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемници	15.999.631	17.835.173
Приходи од наплатени отписани побарувања	-	-
Приходи од државни поддршки	-	-
Вкупно:	15.999.631	17.835.173

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	133.184.801	84.587.222
Трошоци за саеми	-	-
Наемници	5.311.527	5.758.588
Дневници за службени патувања и патни трошоци	5.258.417	5.365.220
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	-	-
Трошоци за промоција, пропаганда и реклами	-	-
Премии за осигурување	6.476.668	7.164.758
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	3.871.093	2.387.564
Трошоци за ревизија	1.249.797	1.251.428
Трошоци за останати интелектуални услуги	10.646.919	8.855.414
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	853.016	211.930
Загуби од отуѓување на нетековни средства	2.402.487	1.522.558
Останати расходи	11.254.708	7.455.938
Вкупно останати оперативни расходи	180.509.433	124.560.620

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	144.296.171	103.455.206
Обврски по основ на купопродажни односи	60.085.586	36.054.457
Приходи од продажба на готови производи	347.545.387	478.427.304
Приходи од продажба на стоки	455.344.086	526.443.656

Цементарница УСЈЕ АД Скопје

